

Упатство за корисникот

NPD4966-00 MK

Авторско право и заштитни знаци

Авторско право и заштитни знаци

Ниту еден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена која било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки, или измени кај овој производ, или (освен САД) непридржување кон упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за кои било штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за која била штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

EPSON® е регистриран заштитен знак, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитен знак на корпорацијата Seiko Epson.

PRINT Image Matching™ и знакот PRINT Image Matching се трговски марки на корпорацијата Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Intel® е регистрирана трговска марка на корпорацијата Intel.

PowerPC® е регистрирана трговска марка на корпорацијата International Business Machines.

Microsoft®, Windows®, и Windows Vista® се регистрирани заштитни знаци на корпорацијата Microsoft.

Apple®, Macintosh®, Mac OS®, и OS X® се регистрирани заштитни знаци на Apple Inc.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat и Photoshop се заштитни знаци на are trademarks of Adobe systems Incorporated, коишто може да бидат регистрирани во одредени законодавства.

Известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

Copyright © 2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Содржината на овој прирачник и спецификациите за овој производ се предмет на промена без известување.

Содржина

Авторско право и заштитни знаци

Авторско право и заштитни знаци. 2

Вовед

Каде да се информирате. 6

Предупредување, Важно и Белешка. 6

Верзии на оперативен систем. 6

Важни упатства

Упатства за безбедност. 8

Совети и предупредувања за производот. 8

Поставување/употреба на производот. 8

Ракување со мастилото. 10

Запознавање со производот

Делови на производот. 11

Упатство за контролната табла. 13

Копчиња. 13

Светла. 13

Ракување со хартија

Вовед во употреба, ставање и складирање медиуми. 14

Чување на хартијата. 14

Избирање на хартија. 14

Нагудувања на видот на хартија од драјверот на печатачот. 17

Ставање хартија. 18

Ставање пликови. 20

Печатење

Драјвер на печатачот и приказ на состојбата 23

Пристап до двигателот на печатачот за Windows. 23

Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X. 24

Основни функции. 25

Основно печатење. 25

Откажување на печатењето. 29

Други опции. 30

Печатење на фотографии на лесен начин. . . . 30

Програмирање на производот (само за Windows). 31

Двостранично печатење (само за Windows) 32

Прилагодено печатење според страницата 33

Печатење Pages per sheet. 34

Делење на производот за печатење. 36

Поставки за Windows. 36

Поставка за Mac OS X. 39

Информации за шишенцето со мастило

Се полни мастило

Безбедносни упатства за шишенцата со мастило, претпазливости и спецификации. . . . 41

Упатства за безбедност. 41

Претпазливости при дополнувањето мастило. 41

Спецификации на шишенцето со мастило 42

Проверка на нивоата мастило. 42

Дополнување на резервоарите за мастило. . . . 43

Одржување на производот и софтверот

Проверка на отворите на главата за печатење 47

Употреба на алатката Nozzle Check за Windows. 47

Примена на алатката Nozzle Check за Mac OS X. 47

Користење на контролната табла. 48

Чистење на главата за печатење. 48

Примена на алатката Head Cleaning за Windows. 49

Примена на алатката Head Cleaning за Mac OS X. 49

Користење на контролната табла. 50

Порамнување на главата за печатење. 50

Користење на алатката Print Head Alignment за Windows. 50

Содржина

Примена на алатката Print Head Alignment за Mac OS X.	51
Замена на мастилото во цевките со мастило.	51
Користење на алатката Power Ink Flushing за Windows.	52
Користење на алатката Power Ink Flushing за Mac OS X.	52
Сочувување на енергија.	53
За Windows.	53
За Mac OS X.	53
Операции за потивок печатач.	54
За Windows.	54
За Mac OS X.	54
Проверка на бројот листови во влезот за хартија.	54
Чистење на производот.	54
Чистење на надворешноста на производот	54
Чистење на внатрешноста на производот.	55
Пренесување на производот.	55
Проверка и инсталација на софтверот.	58
Проверка на софтверот инсталиран на компјутерот.	58
Инсталирање на софтверот.	59
Деинсталација на софтверот.	59
За Windows.	59
За Mac OS X.	60

Индикатори за грешки**Решавање проблеми при печатење**

Утврдување на проблем.	64
Проверување на состојбата на производот	64
Заглавена хартија.	66
Отстранување на заглавена хартија од внатрешноста на производот.	66
Спречување заглавување на хартија.	68
Помош за квалитетот на печатењето.	68
Хоризонтални линии.	69
Вертикални ленти или непорамнетост.	70
Несоодветни бои или боите недостасуваат	70
Нејасен или размачкан отпечатен примерок.	71
Разновидни проблеми со отпечатени примероци.	72

Неточни или погрешно отпечатени букви	72
Неправилни маргини.	72
Отпечатениот примерок е закосен малку.	72
Превртена слика.	73
Печатење празни страници.	73
Отпечатената страна е размачкана или изгребана.	73
Премногу бавно печатење.	74
Неправилен дотур на хартија.	74
Нема дотур на хартија.	74
Дотур на повеќе страници.	75
Хартијата не е ставена правилно.	75
Хартијата не излегува целосно или е истуткана.	75
Производот не печати.	75
Сите светла се исклучени.	75
Ламбичките ќе се вклучат, а потоа ќе се исклучат.	76
Вклучено е само светлото за вклучување.	76

Информации за производ

Барања на системот.	77
За Windows.	77
За Mac OS X.	77
Технички спецификации.	77
Спецификации на печатачот.	77
Механички.	80
Електрични.	80
Надворешна средина.	81
Стандарди и одобренеја.	81
Интерфејс.	81

Каде да се обратите за помош

Веб страница за техничка поддршка.	82
Контактирање со поддршката на Epson.	82
Пред да го контактирате Epson.	82
Помош за корисниците во Европа.	83
Помош за корисниците во Тајван.	83
Помош за корисниците во Сингапур.	84
Помош за корисниците во Тајланд.	84
Помош за корисниците во Виетнам.	85
Помош за корисниците во Индонезија.	85
Помош за корисниците во Хонгконг.	85
Помош за корисниците во Малезија.	86
Помош за корисниците во Индија.	86
Помош за корисници на Филипините.	87

Содржина

Индекс

Вовед

Каде да се информирате

Најновите верзии на следните прирачници се достапни на веб локацијата на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (освен Европа)

Почнете оттука (хартија):

Ве информира за поставување на производот и инсталирање на софтверот.

Упатство за корисникот (PDF):

Ви дава детални упатства за работење, безбедност и решавање проблеми. Погледнете го ова упатство при употреба на производот без компјутер.

За да го разгледате PDF прирачникот, потребен Ви е Adobe Acrobat Reader 5.0 или понова верзија, или Adobe Reader.

Предупредување, Важно и Белешка

Предупредување, Важно и Белешка во овој прирачник се означени како што е дадено подолу и го имаат следново значење.



Внимание

мора да се следат внимателно со цел да се избегне физичка повреда.



Важно

мора да се почитуваат за да избегнете оштетување на вашата опрема.

Белешка

содржи корисни совети и ограничувања при работа со производот.

Верзии на оперативен систем

Во овој прирачник се користени следниве кратенки.

- Windows 8 се однесува на Windows 8, Windows 8 Pro и Windows 8.1.
- Windows 7 се однесува на Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional и Windows 7 Ultimate.
- Windows Vista се однесува на Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition и Windows Vista Ultimate Edition.

Вовед

- ❑ Windows XP се однесува на Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition и Windows XP Professional.
- ❑ Во овој прирачник, Mac OS X 10.9.x се однесува на OS X Mavericks, а Mac OS X 10.8.x се однесува на OS X Mountain Lion. Освен тоа, Mac OS X се однесува на Mac OS X 10.9.x, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.7.x, Mac OS X 10.6.x и Mac OS X 10.5.8.

Важни упатства

Упатства за безбедност

Прочитајте ги и следете ги следниве упатства со цел безбедно користење на производот. Чувајте го упатството за подоцнежна употреба. Исто така, придржувајте се до сите предупредувања и упатства означени на производот.

- Исклучиво користете го струјниот кабел доставен заедно со овој производ и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето на други кабли со овој производ или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или електричен удар.
- Проверете вашиот кабел за наизменична струја да ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- Никогаш сами не расклопувајте го, не менувајте или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот или другите елементи, освен како што е посебно објаснето во упатството за производот.
- Исклучете го производот од струја и обратете се за помош на стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во производот влегла течност; производот паднал или куќиштето е оштетено, производот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не прилагодувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- Ставете го производот блиску до приклучок во сид од кој може лесно да се исклучи.
- Не поставувајте го и не складирајте го производот надвор, близу до прекумерна нечистотија или прав, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- Внимавајте да не истурите течност на производот и не ракувајте со производот со влажни раце.



Совети и предупредувања за производот

Прочитајте ги и следете ги следниве упатства со цел избегнување на оштетување на производот или имотот. Чувајте го упатството за подоцнежна употреба.

Поставување/употреба на производот

- Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на производот.
- Користете единствено извор за напојување означен на етикетата на производот.
- Избегнувајте употреба на истото струјно коло како и апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.

Важни упатства

- ❑ Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- ❑ Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагизување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат нагазнати или да се гази по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- ❑ Доколку со производот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струја на сите апарати вклучени во ѕидниот приклучок да не ја надминува јачината на струјата на ѕидниот приклучок.
- ❑ Доколку планирате да го користите производот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10- или 16-амперски осигурувач за да обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- ❑ Кога го поврзвате производот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на конекторите. Секој поврзувач има само една правилна насока. Ставање осигурувач во погрешна насока може да ги оштети и двата апарати поврзани со кабел.
- ❑ Ставете го производот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на производот во сите насоки. Ако го ставите производот покрај ѕид, оставете повеќе од 10 см помеѓу задниот дел на производот и ѕидот. Производот нема да работи правилно ако не е во хоризонтална положба.
- ❑ При складирање или пренесување на производот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- ❑ Оставете простор за каблите зад производот и простор над производот така што целосно ќе можете да го кренете капакот на печатачот.
- ❑ Избегнувајте места кои подлежат на нагли промени на температура и влажност. Исто така, чувајте го производот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.
- ❑ Не ставајте предмети во отворите на производот.
- ❑ Не ставајте ја раката во печатачот додека печати.
- ❑ Не допирајте ги белиот плоснат кабел и цевките за мастило што се наоѓаат во производот.
- ❑ Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу производот. Со тоа може да предизвикате пожар.
- ❑ Не поместувајте ја главата за печатење со рака, така може да го оштетите производот.
- ❑ Секогаш исклучувајте го производот со користење на копчето . Не откачувајте го кабелот за струја и не исклучувајте ја струјата од приклучокот додека светлото  не престане да трепка.
- ❑ Пред да го превезувате производот, внимавајте главата за печатење да е во основната (најдесна) положба.
- ❑ Ако некој од резервоарите за мастило не е наполнет до долната линија, дополнете мастило што поскоро. Ако продолжите да го користите производот кога мастилото е под долната линија на резервоарите, може да го оштетите.

Важни упатства

- ❑ Ако не планирате да го користите производот подолго време, извадете го кабелот од електричниот приклучок.

Ракување со мастилото

Ќе обезбедиме безбедносни упатства во врска со мастилото и совети и предупредувања за производот во поврзаното поглавје.


- ➔ [„Се полни мастило“ на страница 41](#)

Запознавање со производот

Делови на производот


Забелешка:

Илустрациите во овој прирачник се од сличен модел на производ. Иако може да се разликуваат од конкретниот производ, методот на ракување е ист.




a.	Поддржувач за хартија
b.	Резервоар за мастило
c.	Брава за превоз
d.	Излезна фиока
e.	Продолжеток на фиока
f.	Контролна табла
g.	Граничник
h.	Задни касети за хартија

Запознавање со производот




a.	Капак на печатачот
b.	Цевки за мастило
c.	Резервоари за мастило (резервоари)*
d.	Глава за печатење (под ова поглавје)

* На L1300, резервоарот што се наоѓа најдесно е лажен резервоар. L1800 има шест резервоари.



a.	Приклучок за наизменична струја
b.	USB приклучок

Упатство за контролната табла



Копчиња

Копчиња	Функции
	Вклучете го или исклучете го производот.
	Додава хартија во производот, а потоа ја отфрла за да се исчисти. ➔ „Чистење на внатрешноста на производот“ на страница 55
	За да извршите чистење на главата за печатење, држете три секунди додека светлото не почне да трепка. ➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 48
	Го прекинува или запира печатењето.

* Додека го држите копчето , вклучете го производот за да испечатите шема за проверка на прскалките.
➔ „Проверка на отворите на главата за печатење“ на страница 47

Светла

Светла	Функции
	Се вклучени кога производот е вклучен. Трепка кога производот се вклучува, се исклучува, прима податоци, печати, полни мастило, става или исфрла хартија или ја чисти главата за печатење.
	➔ „Индикатори за грешки“ на страница 62
	➔ „Индикатори за грешки“ на страница 62

Ракување со хартија

Вовед во употреба, ставање и складирање медиуми


Може да постигнете добри резултати со повеќето типови обична хартија. Меѓутоа, обложената хартија овозможува врвни отпечатени примероци бидејќи апсорбира помалку мастило.

Epson нуди специјална хартија формулирана за мастилото што го користат печатачите на Epson, и ги препорачува овие типови на хартија за обезбедување на високо-квалитетни резултати.

При ставање специјална хартија на Epson, прво прочитајте ги упатствата дадени со хартијата и не заборавајте ги следните работи.

Забелешка:

- ❑ Ставете хартија во задната касета со хартија со страната за печатење нагоре. Страната на која се печати вообичаено е посјајна или матирана. За повеќе информации, видете ги упатствата спакувани заедно со хартијата. Кај некои типови хартија кошовите се пресечени, за да препознае точната насока на ставање.
- ❑ Доколку хартијата е извиткана, пред да ја ставите, измазнете ја или нежно свиткајте ја во спротивна насока. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика размачкување на мастилото врз отпечатените примероци.



Чување на хартијата

Вратете ја неискористената хартија во оригиналното пакување веднаш штом завршите со печатење. Кога работите со посебни медиуми, Epson препорачува отпечатените примероци да се чуваат во пластична вреќичка што може пак да се затвори. Чувајте ги неискористената хартија и отпечатените примероци подалеку од високи температури, влажност и директна сончева светлина.

Избирање на хартија

Видете во табелата подолу за капацитетите за полнење хартија и други медиуми.

L1300

Ракување со хартија

Тип на медиум	Големина	Капацитет на ставање (листови)
Обична хартија*1	Letter*2	До 12 мм
	A3*2	До 5 мм
	B4*2	До 5 мм
	A4*2	До 12 мм
	B5*2	До 12 мм
	A5*2	До 12 мм
	A6*2	До 12 мм
	Legal*2	По 1 лист
	Големина утврдена од корисникот*3	По 1 лист
Плик	#10	10
	DL	10
	C4	10
	C6	10
Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило) на Epson	A4*3	До 80 листови
Matte Paper - Heavyweight (Матна хартија - тешка) на Epson	A3+	До 10 листови
	A3	До 10 листови
	A4	До 30 листови
Premium Glossy Photo Paper (Првокласна сјајна фотографска хартија) на Epson	A3+	До 10 листови
	A3	До 10 листови
	A4	До 30 листови
	10 × 15 см (4 × 6 инча)	До 30 листови
	13 × 18 см (5 × 7 инча)	До 20 листови
	Големина на широчина 16:9	До 20 листови

L1800

Ракување со хартија

Тип на медиум	Големина	Капацитет на ставање (листови)	Печатење без рабови*4
Обична хартија*1	Letter*2	До 12 мм	-
	A3*2	До 5 мм	-
	B4*2	До 5 мм	-
	A4*2	До 12 мм	-
	B5*2	До 12 мм	-
	A5*2	До 12 мм	-
	A6*2	До 12 мм	-
	Legal*2	По 1 лист	-
	Големина утврдена од корисникот*3	По 1 лист	-
Плик	#10	10	-
	DL	10	-
	C4	10	-
	C6	10	-
Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило) на Epson	A4*2	До 80 листови	-
Ultra Glossy Photo Paper (Ултрасјајна фотографска хартија) на Epson	A4	До 20 листови	✓
	10×15 см (4×6 инчи)	До 20 листови	✓
	13×18 см (5×7 инчи)	До 20 листови	✓
Photo Quality Ink Jet Paper (Хартија за мастило со фотографски квалитет) на Epson	A3+	До 50 листови	-
	A3	До 50 листови	-
	A4	До 100 листови	-
Matte Paper - Heavyweight (Матна хартија - тешка) на Epson	A3+	До 10 листови	✓
	A3	До 10 листови	✓
	A4	До 30 листови	✓
Double-Sided Matte Paper (Двострана матна хартија) на Epson	A4*3	По 1 лист	-

Ракување со хартија

Тип на медиум	Големина	Капацитет на ставање (листове)	Печатење без рабови*4
Premium Glossy Photo Paper (Првокласна сјајна фотографска хартија) на Epson	A3+	До 10 листови	✓
	A3	До 10 листови	✓
	A4	До 30 листови	✓
	10×15 см (4×6 инчи)	До 30 листови	✓
	13×18 см (5×7 инчи)	До 20 листови	✓
	Големина на широчина 16:9	До 20 листови	✓
Premium Semigloss Photo Paper (Првокласна полусјајна фотографска хартија) на Epson	A3+	До 10 листови	✓
	A3	До 10 листови	✓
	A4	До 30 листови	✓
	10×15 см (4×6 инчи)	До 30 листови	✓
Photo Paper Glossy (Сјајна фотографска хартија) на Epson	A3+	До 10 листови	✓
	A3	До 10 листови	✓
	A4	До 30 листови	✓
	10×15 см (4×6 инчи)	До 30 листови	✓
	13×18 см (5×7 инчи)	До 20 листови	✓
Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Хартија за ставање апликации на облека со помош на пегла) на Epson	A4	По 1 лист	-
Photo Stickers 16 (Фотографски налепници 16)	A6	По 1 лист	-

*1 Хартија со тежина од 64 г/м² (17 lb) до 90 г/м² (24 lb).

*2 Капацитетот на ставање хартија за рачно двострано печатење е 30 листови.

*3 Капацитетот на ставање хартија за рачно двострано печатење е 1 лист.

*4 Печатење без рабови е достапно само за L1800.

Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот

Производот автоматски се приспособува кон видот на хартија што е избран во поставките за печатење. Затоа поставките за тип на хартија се толку значајни. Тие му кажуваат на Вашиот производ каков вид на хартија користите и соодветно го приспособува обемот на мастило. Во табелата подолу се наведени поставките што треба да ги изберете за вашата хартија.

За оваа хартија	Вид на хартија за драјверот на печатачот
Обична хартија*	plain papers
Epson Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило)*	plain papers

Ракување со хартија

За оваа хартија	Вид на хартија за драјверот на печатачот
Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Хартија за ставање апликации на облека со помош на пегла) на Epson	plain papers
Ultra Glossy Photo Paper (Ултрасјајна фотографска хартија) на Epson	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Првокласна сјајна фотографска хартија)*	Epson Premium Glossy
Premium Semigloss Photo Paper (Првокласна полусјајна фотографска хартија) на Epson	Epson Premium Semigloss
Photo Paper Glossy (Сјајна фотографска хартија) на Epson	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper - Heavyweight (Матна хартија - тешка)*	Epson Matte
Double-Sided Matte Paper (Двострана матна хартија) на Epson	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Хартија за мастило со фотографски квалитет)*	Epson Photo Quality Ink Jet
Photo Stickers 16 (Фотографски налепници 16)	Epson Photo Stickers
Пликови	Envelope

* Овие видови на хартија се компатибилни со Exif Print и PRINT Image Matching. За повеќе информации, повикајте се на документацијата која доаѓа со Exif Print или PRINT Image Matching компатибилен дигитален фотоапарат.

Забелешка:


Достапноста за посебен медиум варира според локација. За најнови информации за хартиите што се достапни во вашата област, контактирајте ги во поддршка на Epson.

➔ „Веб страница за техничка поддршка“ на страница 82

Ставање хартија


Следете ги следните чекори за ставање хартија:

- 1 Лизгајте ја нанадвор поддршката за хартија и излезната фиока.




Ракување со хартија

- 2** Поместете го граничникот налево.



- 3** Извртете купче хартија, потоа потчукнете го од рамна површина за да ги порамните рабовите.

- 4** Ставете хартија со страната за печатење нагоре и кон десната страна од задната касета со хартија. Страната за печатење е обично побела или посјајна од другата страна.




Забелешка:

Секогаш прво ставајте хартија во задната касета со хартија со краткиот раб, дури и кога печатите слики со легната ориентација.

Ракување со хартија

- 5** Ставете го насочувачот за рабовите наспроти левиот раб на хартијата, но не премногу силно.




Забелешка:

- ❑ Оставете доволно простор од предната страна на производот, за хартијата да излезе целосно.
 - ❑ За обична хартија, не ставајте хартија над знакот за стрелка \rightleftharpoons во граничникот. За посебните хартии Epson, внимавајте бројот листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.
- ➔ „Избирање на хартија“ на страница 14

Ставање пликови


Следете ги следните чекори за ставање пликови:

- 1** Лизгајте ја нанадвор поддршката за хартија и излезната фиока.




Ракување со хартија

- 2** Поместете го граничникот налево.




- 3** Внесете ги пликите со кусата страна напред со страната за печатење нагоре и кон десната страна од задната касета со хартија. Потоа поместете граничникот кон левиот раб на пликите, но не премногу силно.



Ракување со хартија

Забелешка:

- Дебелината на пливките и виткавоста може да се многу различни. Ако вкупната дебелина на купчето пливки го надминува ограничувањето за обична хартија, стиснете ги пливките за да ги сплескате пред да ги ставите. Ако квалитетот на печатењето се намали кога е ставено купче пливки, ставајте еден по еден плик.
- Не користете пливки што се извиткани или преклопени.
- Пред ставање, израмнете ги свитканите делови на пливките и капаците.



- Израмнете ја ивицата на пликот пред ставање.
- Избегнувајте да користите премногу тенки пливки, бидејќи може да се извиткаат при печатењето.
- Порамнете ги рабовите на пливките пред да ги ставите.

Печатење

Драјвер на печатачот и приказ на состојбата

Драјверот на печатачот ви овозможува да изберете широк спектар на поставки за постигнување најдобри резултати во печатењето. Приказот на состојбата и алатките на печатачот помагаат да го проверувате производот и да го одржувате во врвна функционална состојба.

Напомена за корисниците на Windows:

- ❑ Драјверот на печатачот автоматски ги пронаоѓа и инсталира најновите верзии на драјвери за печатачи од веб-страницата на Epson. Кликнете на копчето **Software Update** од прозорецот на драјверот на печатачот **Maintenance** а потоа следете ги упатствата на екранот. Доколку копчето не се појави во **Maintenance** прозорецот, одете на **All Programs (Сите програми)** или **Programs (Програми)** во **Windows Старт** менито и проверете во **EPSON** папката.
- ❑ Доколку сакате да го измените јазикот на драјверот, изберете го саканиот јазик од поставките за **Language** преку прозорецот **Maintenance** од драјверот на печатачот. Зависно од земјата во која се наоѓате, оваа функција може да не е достапна.

Пристап до двигателот на печатачот за Windows

Може да пристапите до двигателот на печатачот преку повеќето апликации за Windows, преку менито Start (Старт) на Windows или преку taskbar (лентата за програми).

За да направите поставки применливи само за апликацијата што вие ја користите, пристапете му на драјверот на печатачот преку таа апликација.

За да направите поставките да се применуваат на сите ваши апликации во Windows, пристапете до двигателот на печатачот преку работната површина или преку taskbar (лентата за програми).

За пристап до драјверот на печатачот, повикајте се на следните делови.

Забелешка:

Сликите од прозорците на драјверот на печатачот во ова Упатство за корисникот се од Windows 7.

Од апликации на Windows

- 1 Кликнете на копчето **Print (Печати)** или **Print Setup (Поставки за печатење)** во менито File (Папка).
- 2 Во прозорецот што се појавува, кликнете **Printer (Печатач)**, **Setup (Поставување)**, **Options (Опции)**, **Preferences (Приоритети)** или **Properties (Карактеристики)**. (Во зависност од вашата апликација, можеби треба да кликнете на едно или на комбинација од овие копчиња.)

Од работната површина

- Windows 8:**
 Изберете **Desktop (Работна површина)**, **Settings (Поставки)** charm (шарм) и **Control Panel (Контролна табла)**. Потоа изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**. Десен клик на производот или притиснете го и држете го производот и изберете **Printing preferences (Преференци за печатење)**.
- Windows 7:**
 Кликнете на копчето за почнување, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**. Десен клик на производот и изберете **Printing preferences (Предности при печатење)**.
- Windows Vista:**
 Кликнете на копчето за почнување, изберете **Control Panel (Контролна табла)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**. Изберете производ и кликнете на **Select printing preferences (Избери приоритети за печатење)**.
- Windows XP:**
 Кликнете на **Start (Старт)**, **Control Panel (Контролна табла)**, (**Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**) потоа на **Printers and Faxes (Печатачи и факс уреди)**. Изберете производ и кликнете на **Printing Preferences (Приоритети за печатење)** од File (Папка) менито.


Од иконата за брз пристап на taskbar (лентата за програми)

Десен клик на иконата на производот од taskbar (лентата за програми), а потоа изберете **Printer Settings**.

За да додадете икона за брз пристап на taskbar (лентата за програми) во Windows, прво пристапете до двигателот на печатачот преку менито Start (Старт), како што е опишано погоре. Потоа, кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа на копчето **Monitoring Preferences**. Во прозорецот Monitoring Preferences, штиклирајте го полето **Shortcut Icon**.

Добивање информации за помош преку интернет

Во прозорецот за драјверот со печатачот, обидете се со една од следните постапки.

- Десен клик на ставката, а потоа кликнете **Help**.
- Кликнете на копчето  во горниот десен агол на прозорецот, па кликнете на ставката (само за Windows XP).

Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X

Во табелата подолу опишано е како да пристапите до дијалог-прозорцот за драјверот на печатачот.

Дијалог-прозорец	Како да пристапам до него?
Page Setup (Поставување на страницата)	Кликнете Page Setup (Поставување на страницата) од менито File во вашата апликација. <i>Забелешка:</i> Во зависност од вашата апликација, менито за Page Setup може да не се појави во менито File.
Print (Печати)	Кликнете Print (Печати) од менито File во вашата апликација.

Печатење

Epson Printer Utility 4	<p>За Mac OS X 10.9, 10.8 или 10.7, кликнете на System Preferences (Системски преференци) на менито Apple, а потоа кликнете на Printers & Scanners (Печатачи и скенери) (за Mac OS X 10.9) или Print & Scan (Печати и скенирај) (за Mac OS X 10.8 или 10.7). Изберете го производот од Printers (Печатачи) листата, кликнете на Options & Supplies (Опции и прибор), Utility (Алатка), а потоа кликнете на Open Printer Utility (Отвори ја Алатката за печатење).</p> <p>За Mac OS X 10.6, кликнете на System Preferences (Системски преференци) во менито Apple, а потоа кликнете на Print & Fax (Печати и испрати по факс). Изберете го производот од Printers (Печатачи) листата, кликнете на Options & Supplies (Опции и прибор), Utility (Алатка), а потоа кликнете на Open Printer Utility (Отвори ја Алатката за печатење).</p> <p>За Mac OS X 10.5, кликнете на System Preferences (Системски преференци) во менито Apple, а потоа кликнете на Print & Fax (Печати и испрати по факс). Изберете го производот од Printers (Печатачи) листата, кликнете на Open Print Queue (Отвори го Редот за печатење) а потоа кликнете на Utility (Алатка) копчето.</p>
-------------------------	---

Основни функции

Основно печатење

Забелешка:

- Сликите на екраните во упатството може да се разликуваат, зависно од моделот.
- Пред да печатите, ставете ја правилно хартијата.
 - ➔ „Ставање хартија“ на страница 18
 - ➔ „Ставање пликови“ на страница 20
- Погледнете го делот подолу за областа за печатење.
 - ➔ „Простор за печатење“ на страница 78
- По завршување на поставувањата, отпечатете еден тест примерок и проверете ги резултатите пред да ја отпечатите целата работа.

Поставувања за основен производ за Windows


- 1** Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.

Печатење

2

Пристапете до поставките за печатачот.

➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 23

**Забелешка:**

Оваа слика на екранот од двигателот на печатачот е од L1800. Печатењето без рабови не е достапно за L1300.

3

Кликнете на картичката **Main**.

4

Изберете соодветна поставка за Document Size. Може да дефинирате и прилагодена големина на хартија. За детали, видете во електронската помош.

5

L1300:
Одете на чекор 6.

L1800:

Штиклирајте го полето **Borderless** за да печатите фотографии без рабови.

➔ „Избирање на хартија“ на страница 14

Ако сакате да контролирате колкав дел од сликата се протега надвор од рабовите на хартијата, кликнете на копчето **Settings**, изберете **Auto Expand** како Method of Enlargement, а потоа приспособете го лизгачот од **Amount of Enlargement**.

6

Изберете **Portrait** (исправено) или **Landscape** (легнато) за менување на ориентацијата на отпечатокот.

Забелешка:

Изберете **Landscape** кога печатите на пликови.

Печатење

- 7 Изберете соодветна поставка за Paper Type.
➔ „Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот“ на страница 17

Забелешка:

Квалитетот на печатењето се прилагодува автоматски за избраниот Paper Type.

- 8 Кликнете на ОК за да го затворите прозорецот за поставки за печатачот.

Забелешка:

За да ги смените напредните поставки, видете во соодветното поглавје.


- 9 Отпечатете го фајлот.

Поставувања за основен производ за Mac OS X

Забелешка:

Сликите на екраните од прозорците на драјверот на печатачот во овој дел се од Mac OS X 10.7.

- 1 Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
- 2 Пристапете до полето за дијалог Print.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 24



Печатење

Забелешка:

Ако е прикажан поедноставениот прозорец за дијалог, кликнете на копчето **Show Details (Прикажи детали)** (за Mac OS X 10.9, 10.8 или 10.7) или на копчето ▼ (за Mac OS X 10.6 или 10.5) за да го раширите прозорецот за дијалог.

3

Изберете го производот што го користите како поставка за Printer (Печатач).

Забелешка:

Во зависност од вашата апликација, можеби нема да можете да изберете некои од деловите дадени во оваа дијалог рамка. Доколку е така, кликнете **Page Setup** од менито **File** на апликацијата и потоа направете ги соодветните прилагодувања.

4

Изберете го соодветното Paper Size поставување.

5


Изберете го соодветното Orientation (Ориентација) поставување.

Забелешка:

Изберете легната ориентација при печатење на пликоа.

6

Изберете **Print Settings** од појавното мени.



Печатење

Забелешка:

Оваа слика на екранот од двигателот на печатачот е од L1800. Печатењето без рабови не е достапно за L1300.


- 7** Изберете го соодветното Media Type поставување.
➔ „Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот“ на страница 17
- 8** L1300:
Одете на чекор 9.

L1800:
Изберете го соодветниот параметар од Expansion за време на печатењето без рабови за да контролирате колкав дел од сликата ќе се протега надвор од рабовите на хартијата.
- 9** Кликнете **Print** за да започнете со печатење.

Откажување на печатењето

Доколку треба да откажете наредба за печатење, следете ги упатствата во соодветниот дел подолу.

Користење на копчето на производот

Притиснете го копчето  за да го откажете започнатото печатење.

За Windows

Забелешка:

Не може да откажете наредба за печатење што е веќе испратена до производот. Во овој случај, печатењето откажете го преку производот.

- 1** Пристапете до EPSON Status Monitor 3.
➔ „За Windows“ на страница 64
- 2** Кликнете го копчето **Print Queue**. Се појавува Windows Spooler.
- 3** Десен клик на работата што сакате да ја откажете и потоа изберете **Cancel (Затвори)**.

За Mac OS X


Следете ги следните чекори за да откажете наредба за печатење.

- 1** Кликнете на иконата за производот во Dock (Закотви).
- 2** Во списокот на имиња на документи, изберете го документот што се печати.


Печатење


3

За да го откажете печатењето, кликнете на копчето **Delete (Избриши)**.



За Mac OS X 10.9 или 10.8:

За да го откажете печатењето, кликнете на копчето .



Други опции

Печатење на фотографии на лесен начин



Epson Easy Photo Print Ви дозволува да поставите и печатите дигитални фотографии на различни видови на хартија. Чекор по чекор упатствата во прозорецот Ви овозможуваат да ги прегледате фотографиите и да ги поставите посакуваните ефекти без правење тешки поставувања.

Со користење на Quick Print функцијата, можете да печатите со еден клик со направените поставувања.

Забелешка:

Овој софтвер е достапен само за L1800.

Започнете со Epson Easy Photo Print

За Windows

- Двоен клик на **Epson Easy Photo Print** иконата од работната површина.
- За Windows 8:**
Десен клин на екранот **Start (Старт)** или удрете од долниот или горниот раб на екранот **Start (Старт)** и изберете **All apps (Сите апликации)**, а потоа изберете **Easy Photo Print** од **Epson Software**.

За Windows 7 и Vista:

Кликнете на копчето за вклучување, одете на **All Programs (Сите програми)**, кликнете на **Epson Software**, а потоа кликнете на **Easy Photo Print**.

За Windows XP:

Кликнете на **Start (Старт)**, одете на **All Programs (Сите програми)**, одете на **Epson Software**, потоа кликнете на **Easy Photo Print**.

За Mac OS X

Двоен клик на **Applications (Апликации)** папката на Вашиот Mac OS X хард диск, потоа двоен клик на **Epson Software** и **Easy Photo Print** папките и на крај двоен клик на **Easy Photo Print** иконата.

Програмирање на производот (само за Windows)


Програмирањето на драјверот на печатачот го прави печатењето лесно. Исто така, можете и самите да го направите програмирањето.

Поставувања на производот за Windows

- 1** Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „[Пристап до двигателот на печатачот за Windows](#)“ на [страница 23](#)
- 2** Изберете **Printing Presets** во **Main** картичката. Поставувањата на производот се автоматски направени според вредностите прикажани во скокачкиот прозорец.

Двостранично печатење (само за Windows)

Користете го драјверто на печатачот за печатење на двете страни на хартијата.



Достапни се два вида двострано печатење: стандардно и превиткана брошура.

Двостранично печатење е достапно само за следниве хартии и големини.

Хартија	Големина
Обична хартија	Legal, Letter, A3, A4, B4, B5, A5, A6, големина утврдена од корисникот
Bright White Ink Jet Paper (Светло бела хартија за мастило) на Epson	A4
Double-Sided Matte Paper (Двострана матна хартија) на Epson	A4

Забелешка:

- Оваа карактеристика не е достапна за Mac OS X.
- Оваа функција може да не е достапна за некои поставувања.
- Оваа функција може да не е достапна кога на производот му се пристапува од мрежа или кога се користи како заеднички печатач.
- Капацитетот за полнење се разликува при двострано печатење.
➔ „Избирање на хартија“ на страница 14
- Користете само хартии соодветни за двостранично печатење. Во спротивност, квалитетот на отпечатениот примерок може да не задоволува.
- Во зависност од хартијата и количината на мастило што се користат за печатење на текстови и слики, хартијата може да пропушти мастило од другата страна од хартијата.
- За време на двостраничното печатење површината на хартијата може да се размачка.
- Оваа функција е достапна само кога EPSON Status Monitor 3 е овозможено. За да го вклучите следењето на состојбата, отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа на копчето **Extended Settings**. Во прозорецот **Extended Settings**, итиклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3**.

Поставувања на производот за Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 23
- 2 Штиклирајте го полето **2-Sided Printing**.
- 3 Кликнете на **Settings**, и направете ги соодветните поставувања.

Забелешка:

Доколку сакате да печатите свиткана брошура, изберете **Booklet**.

- 4 Проверете ги останатите поставувања и печатете.


Забелешка:

Самите маргините за спојување може да се разликуваат од наведените маргини, во зависност од вашата апликација. Пред печатење на целата работа, за да ги проверите резултатите, испробајте со неколку листови.

Осигурајте се дека мастилото е целосно суво пред повторно да ставите хартија.

Прилагодено печатење според страницата

Овозможува автоматско зголемување или намалување на големината на документот за да одговара на големината на хартијата избрана во драјверот на печатачот.



Забелешка:

Оваа функција може да не е достапна за некои поставувања.

Поставувања на производот за Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 23

Печатење


- Изберете **Reduce/Enlarge Document** и **Fit to Page** од More Options картичката, а потоа изберете ја големината на хартијата која ја користите од Output Paper.
- Проверете ги останатите поставувања и печатете.

Поставувања на производот за Mac OS X

- Пристапете до полето за дијалог Print.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 24
- Изберете **Scale to fit paper size** (Промени големина за да одговара на димензиите на хартијата) за Destination Paper Size (Димензии на целната хартија) од Paper Handling (Ракување со хартија) прозорец и изберете ја посакуваната големина на хартија од скокачкото мени.
- Проверете ги останатите поставувања и печатете.

Печатење Pages per sheet

Овозможува користење на драјверот на печатачот за печатење на две или четири страници на еден лист хартија.



Забелешка:

Оваа функција може да не е достапна за некои поставувања.

Поставувања на производот за Windows

- Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 23
- Изберете **2-Up** или **4-Up** како Multi-Page од Main картичката.
- Кликнете на **Page Order**, и направете ги соодветните поставувања.

Печатење

- 4 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

Поставувања на производот за Mac OS X

- 1 Пристапете до полето за дијалог Print.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 24
- 2 Изберете го посакуваниот број на Pages per Sheet (Страници на лист) и Layout Direction (Насока на распоредот) (редоследот на страниците) во Layout (Распоред) прозорецот.
- 3 Проверете ги останатите поставувања и печатете.

Делење на производот за печатење

Поставки за Windows

Со овие упатства се дава објаснување како да го поставите производот за да можат да го користат и други корисници во мрежата.

Најпрво, производот го поставувате како заеднички печатач на компјутерот на кој директно е поврзан. Потоа, производот го додавате кај сите компјутери од мрежата што имаат пристап до него.

Забелешка:

- Овие упатства се само за мали мрежи. За делење на производот во голема мрежа, консултирајте го администраторот на мрежата.
- Илустрациите во следниот дел се од Windows 7.

Поставки за производот како заеднички печатач

Забелешка:

- За да го поставите производот како заеднички печатач во Windows 8, 7 или Vista, ќе Ви треба сметка со администраторски привилегии и лозинка доколку се најавувате како стандарден корисник.
- За да го поставите производот како заеднички печатач Windows XP, мора да се логирате на Computer Administrator (Компјутерски администратор) сметката.

Следете ги чекорите дадени подолу на компјутер што е директно поврзан со производот:

1**Windows 8:**

Изберете **Desktop (Работна површина)**, **Settings (Поставки)** charm (шарм) и **Control Panel (Контролна табла)**. Потоа изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.

Windows 7:

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**.

Windows Vista:

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Control Panel (Контролна табла)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.

Windows XP:

Кликнете **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролна табла)**, а потоа изберете **Printers and Faxes (Печатачи и факс уреди)** од категоријата **Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**.

Печатење

2

Windows 8 и 7:

Десен клик на производот или притиснете го и држете го производот и изберете **Printing preferences (Преференци за печатење)**, а потоа изберете **Sharing (Споделување)**. Потоа кликнете на копчето **Change Sharing Options (Измени опции за споделување)**.

Windows Vista:

Десен клик на иконата на производот, кликнете на **Sharing (Сподели)**. Кликнете на копчето **Change sharing options (Измени опции за споделување)**, а потоа кликнете **Continue (Продолжи)**.

Windows XP:


Десен клик на иконата на производот, кликнете на **Sharing (Сподели)**.

3

Изберете **Share this printer (Сподели го овој печатач)**, а потоа внесете Име за споделување.

Забелешка:

Не користете растојание или тире во заедничкото име.



Ако сакате автоматски да се преземаат двигатели за печатачот за компјутерите што работат со различни верзии на Windows, кликнете **Additional Drivers (Дополнителни драјвери)** и изберете ги средината и оперативните системи на другите компјутери. Кликнете на **ОК**, потоа внесете го софтвер дискот на производот.

4

Кликнете на **ОК** или **Close (Затвори)** (доколку имате инсталирано дополнителни двигатели).

Додавање на производот на други мрежни компјутери

За да го додадете производот на секој компјутер од мрежата што има пристап до него, следете ги следниве чекори.

Забелешка:

Пред да се пристапи на печатачот од друг компјутерот, на компјутерот на кој е поврзан мора да биде поставен како заеднички печатач.

➔ „Поставки за производот како заеднички печатач“ на страница 36.

1

Windows 8:

Изберете **Desktop (Работна површина)**, **Settings (Поставки) charm (шарм)** и **Control Panel (Контролна табла)**. Потоа изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.

Windows 7:

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Devices and Printers (Уреди и печатачи)**.

Windows Vista:

Кликнете на копчето за почнување, изберете **Control Panel (Контролна табла)**, а потоа изберете **Printer (Печатач)** од категоријата **Hardware and Sound (Хардвер и звук)**.

Windows XP:

Кликнете **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролна табла)**, а потоа изберете **Printers and Faxes (Печатачи и факс уреди)** од категоријата **Printers and Other Hardware (Печатачи и друг хардвер)**.

2

Windows 8, 7 и Vista:

Кликнете на копчето **Add a printer (Додај печатач)**.

Windows XP:

Кликнете на копчето **Add a printer (Додади печатач)**. Се појавува **Add Printer Wizard (Додај Волшебник за печатење)**. Кликнете го копчето **Next (Следно)**.

3

Windows 8:

Одете на чекор 4.


Windows 7 и Vista:

Кликнете **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Додај мрежен, безжичен или Bluetooth печатач)**, а потоа **Next (Следно)**.

Печатење

Windows XP:

Изберете **A network printer, or a printer attached to another computer** (Мрежен печатач или печатач поврзан на друг компјутер), а потоа кликнете **Next** (Следно).



4

Следете ги упатствата на екранот за да го изберете производот што сакате да го користите.

Забелешка:

Во зависност од оперативниот систем и конфигурацијата на компјутерот на кој е поврзан производот, *Add Printer Wizard* (Додај Волшебник за печатење) може да побара да го инсталирате драјверот на печатачот од софтверот дискот на производот. Кликнете на копчето **Have Disk** (Имам диск) и следете ги упатствата на екранот.

Поставка за Mac OS X

За поставување на производот на Mac OS X мрежа, користете **Printer Sharing** (Споделување на печатачот) поставувања. За детали, видете ја документацијата за Macintosh.

Информации за шишенцето со мастило

Информации за шишенцето со мастило

Со овој производ може да ги користите следниве шишенца за мастило:

Производ	Шишенца со мастило	Броеви на дел
L1300	Black (Црна)	T6641
	Cyan (Тиркизна)	T6642
	Magenta (Розова)	T6643
	Yellow (Жолта)	T6644

Производ	Шишенца со мастило	Броеви на дел
L1800	Black (Црна)	T6731
	Cyan (Тиркизна)	T6732
	Magenta (Розова)	T6733
	Yellow (Жолта)	T6734
	Light Cyan (Светло тиркизна)	T6735
	Light Magenta (Светло розова)	T6736

**Внимание:**

Ако се користи оригинално мастило Epson што е поинакво од наведеното, може да дојде до оштетувања што не ги покрива гаранцијата на Epson.

Забелешка:

Не сите шишенца со мастило се достапни во сите региони.

Боја	L1300: Black (Црна), Magenta (Розова), Cyan (Тиркизна), Yellow (Жолта) L1800: Black (Црна), Magenta (Розова), Cyan (Тиркизна), Yellow (Жолта), Light Magenta (Светло розова), Light Cyan (Светло тиркизна)
Температура	Чување: -20 до 40 °C (-4 до 104 °F) 1 месец на 40 °C (104 °F) Смрзнување: * -16 °C (3,2 °F)

* Мاستилото се топи и може да се користи по околу 3 часа на 25 °C (77 °F).

Се полни мастило

Безбедносни упатства за шишенцата со мастило, претпазливости и спецификации

Упатства за безбедност

Внимавајте на следново кога ракувате со мастилото:

- Држете ги шишенцата со мастило и резервоарот за мастило во досег на деца. Не дозволувајте деца да пијат од шишенцата со мастило и капачето на шишенцето или да ракуваат со нив.
- Не навалувајте го и не тресете го шишенцето со мастило откако ќе го отстраните печатот; тоа може да предизвика истекување.
- Внимавајте да не го допирате мастилото кога ракувате со резервоарите со мастило, капачињата на резервоарите и отворените шишенца со мастило или нивните капачиња. Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја со сапун и вода. Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се лекар. Ако ви влезе мастило во устата, исплукајте го веднаш и без одлагање одете на лекар.

Претпазливости при дополнувањето мастило

Прочитајте ги сите упатства во овој дел пред да дополнувате мастило.

- Користете шишенца со мастило со правилен број на делот за овој производ.
➔ [„Информации за шишенцето со мастило“ на страница 40](#)
- Epson препорачува употреба на оригинални шишенца со мастило Epson. Epson не гарантира за квалитетот и довербата на неоригинално мастило. Употребата на неоригинално мастило може да предизвика штета која не ја покрива гаранцијата на Epson, а во одредени услови, може да предизвика и чудно однесување на производот.
- Други производи произведени од Epson може да предизвикаат штета што не ја покрива гаранцијата на Epson, а во одредени околности може да предизвика неправилности на производот.
- Производот бара внимателно ракување со мастилото. Може да прсне мастило кога резервоарите се полнат или дополнуваат. Ако Ви прсне мастило на облеката, може да не се вади.
- За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, се троши малку мастило од сите резервоари не само при печатењето, туку и при одржувањата, како што е чистењето на главата за печатење.
- Не отворајте го пакувањето на шишенцето со мастило додека не сте подготвени да го наполните резервоарот. Шишенцето со мастило е спакувано вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите шишенце со мастило отпакувано подолго време пред да го употребите, може да не биде можно нормално печатење.

Се полни мастило

- ❑ Ако некој од резервоарите за мастило не е наполнет до долната линија, пополнете мастило што поскоро. Ако продолжите да го користите производот кога мастилото е под долната линија на резервоарите, може да го оштетите.
- ❑ Кога ќе внесете шишенце со мастило внатре од студен магацин, оставете го да се загрее на собна температура барем три часа пред да го употребите.
- ❑ Чувајте ги шишенцата со мастило на студено и темно место.
- ❑ Чувајте ги шишенцата со мастило во иста средина како и производот. Кога чувате или превезувате шишенце со мастило откако сте го отстраниле печатот, не навалувајте го шишенцето и не подложувајте го на удари или температурни промени. Инаку може да истече мастило дури и ако е цврсто затворено капачето на шишенцето. Внимавајте да го држите шишенцето со мастило право кога го затворате капачето и преземете мерки да спречите истекување мастило кога го превезувате шишенцето.

Спецификации на шишенцето со мастило

- ❑ Epson препорачува шишенцето со мастило да се употреби пред датумот на пакувањето.
- ❑ Шишенцата со мастило спакувани со производот се користат делумно при почетното поставување. Со цел да се добие висококвалитетно печатење, главата на производот треба потполно да биде наполнета со мастило. Овој еднократен процес троши извесно количество мастило и затоа тие шишенца може да испечатат помалку страници во споредба со следните.
- ❑ Наведените количини може да варираат во зависност од сликите што ги печатите, типот на хартија што ја користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови како што е температурата.
- ❑ Иако шишенцата со мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае врз функционирањето или перформансите.
- ❑ Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило, зависно од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се направи црна боја.


Проверка на нивоата мастило

За да потврдите колку всушност мастило има останато, визуелно проверете ги нивоата на мастило во сите резервоари на производот.

Се полни мастило

! Внимание:

- ❑ Ако некој од резервоарите за мастило не е наполнет до долната линија, дополнете ги до горната линија од резервоарот за мастило. Ако продолжите да го користите производот кога мастилото е под долната линија на резервоарите, може да го оштетите.



- ❑ L1800 има два резервоари за црно мастило. Проверете дали нивото на мастило кај двата резервоари за мастило е над долната линија.

Дополнување на резервоарите за мастило


Забелешка:

На илустрациите е прикажано како да го дополните резервоарот за мастило на крајната лева точка. Меѓутоа, упатствата се исти за сите мастила.

Мастило може да се дополни во секое време.

1

Откачете го резервоарот за мастило од производот и положете го.




Забелешка:

Не влечете ги цевките.

Се полни мастило


- 2** Отворете го капакот на резервоарот, а потоа извадете го капачето од него.



Забелешка:


- Внимавајте да не истуристе мастило.
- Внимавајте бојата на резервоарот да одговара на бојата на мастилото што сакате да го дополните.

- 3** Откачете го горниот дел на капачето, извадете го од шишенцето, тргнете го печатот од шишенцето и вратете го капачето.



! Внимание:

Цврсто затворете го капачето на шишенцето со мастилото; инаку може да истече мастило.




Забелешка:

Не фрлајте го горниот дел на капачето. Ако остане мастило во шишенцето откако ќе го дополните резервоарот, затнете го капачето на шишенцето со горниот дел.


Се полни мастило

- 4** Дополнете го резервоарот за мастило со правилната боја до горната линија на резервоарот.




Забелешка:

- ❑ Ако остане мастило во шишенцето откако ќе го дополните резервоарот до горната линија, затегнете го капачето и чувајте го шишенцето исправено за подоцнежна употреба.




- ❑ На L1300, резервоарот што се наоѓа најдесно е лажен резервоар. L1800 има шест резервоари.

- 5** Затворете го капачето на резервоарот добро.




Се полни мастило

- 6** Затворете го капакот на резервоарот за мастило.



- 7** Закачете го резервоарот на производот.



Одржување на производот и софтверот

Проверка на отворите на главата за печатење

Доколку забележите дека отпечатениот примерок е неочекувано блед или недостасуваат пиксели, проблемот можете да го идентификувате со проверка на отворите од главата на печатачот.

Можете да ја проверите прскалките на главата на печатачот од компјутерот, со користење на Nozzle Check или со користење на копчињата на производот.

Употреба на алатката Nozzle Check за Windows

Следете ги чекорите подолу за користење на алатката Nozzle Check.

- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во задната касета за хартија.
- 3 Десен клик на иконата на производот од taskbar (лентата за програми), тогаш изберете **Nozzle Check**.
Доколку иконата на производот не се појави, погледнете во следниот дел како да додадете икона.
➔ „Од иконата за брз пристап на taskbar (лентата за програми)“ на страница 24
- 4 Следете ги упатствата на екранот.



Примена на алатката Nozzle Check за Mac OS X

Следете ги чекорите подолу за користење на алатката Nozzle Check.

- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во задната касета за хартија.
- 3 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 24
- 4 Кликнете на **Nozzle Check** иконата.
- 5 Следете ги упатствата на екранот.


Користење на контролната табла

Следете ги чекорите дадени подолу за да ги проверите проскалките од главата за печатење со примена на копчињата на производот.

- 1 Проверете дали некое од ламбичките покажува грешка.
- 2 Исклучете го производот.
- 3 Проверете дали имате ставено хартија со формат A4 или Letter во задната касета за хартија.
- 4 Додека го држите притиснато копчето , притиснете го копчето  за да го вклучите производот.
- 5 Кога производот ќе се вклучи, отпуштете ги двете копчиња. Производот ќе ја отпечати шемата за проверка на прскалките.

Подолу се дадени две шеми за проверка на прскалките како пример.

Споредете го квалитетот на отпечатената страница за проверка со урнекот прикажан подолу. Ако нема проблеми со квалитетот на печатењето, како на пример празнини или сегменти што недостасуваат во линиите за тестирање, главата на печатачот е во добра состојба.



Ако недостасува некој сегмент од отпечатените линии, како што е прикажано подолу, ова би можело да значи затната прскалка за мастило или искривена глава за печатење.



- ➔ [„Чистење на главата за печатење“ на страница 48](#)
- ➔ [„Порамнување на главата за печатење“ на страница 50](#)

Чистење на главата за печатење

Доколку забелешите дека отпечатениот примерок е неочекувано блед или недостасуваат точки, проблемот може да го да го решите со чистење на главата, што гарантира дека отворите правилно го пренесуваат мастилото.

Можете да ја исчистите главата на печатачот преку компјутерот, со користење на Head Cleaning од драјверот на печатачот или од производот со користење на копчињата.

Одржување на производот и софтверот

Внимание:


- ❑ Немојте да го отворате капакот на печатачот или да го исклучувате производот за време на чистењето на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не можете да печатите.
- ❑ Ако квалитетот на печатење не се подобрува откако три пати ќе ја повторите оваа постапка, исклучете го производот и чекајте најмалку дванаесет часа. Потоа повторно активирајте ја проверката на прскалките и повторете го чистењето на главата ако е потребно. Ако квалитетот на печатење уште не е подобрен, контактирајте со службата за поддршка на Epson.

Забелешка:

- ❑ Бидејќи чистењето на главата за печатење користи мастило од сите резервоари, чистете ја главата само ако квалитетот опадне; на пример, ако испечатеното е заматено или бојата е неправилна или ја нема.
- ❑ Првин користете *Nozzle Check* за потврдување дека главата за печатење треба да се исчисти. Со ова се зачувува мастилото.
- ❑ Кога има малку мастило, можеби нема да бидете во можност да ја исчистите главата на печатачот. Подгответе ново шишенце со мастило.
- ❑ Препорачуваме редовно печатење на неколку страници за одржување на квалитетот на печатењето.

Примена на алатката Head Cleaning за Windows


Следете ги чекорите дадени подолу за чистење на главата за печатење со примена на алатката Head Cleaning.

- 1** Внимавајте бравата за превоз да е ставена во положба отклучено .
- 2** Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 3** Десен клик на иконата на производот од taskbar (лентата за програми), тогаш изберете **Head Cleaning**.

Доколку иконата на производот не се појави, погледнете во следниот дел како да додадете икона.
➔ „Од иконата за брз пристап на taskbar (лентата за програми)“ на страница 24
- 4** Следете ги упатствата на екранот.

Примена на алатката Head Cleaning за Mac OS X

Следете ги чекорите дадени подолу за чистење на главата за печатење со примена на алатката Head Cleaning.





- 1** Внимавајте бравата за превоз да е ставена во положба отклучено .
- 2** Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 3** Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 24

Одржување на производот и софтверот

- 4 Кликнете на **Head Cleaning** иконата.
- 5 Следете ги упатствата на екранот.

Користење на контролната табла

Следете ги чекорите дадени подолу за да ја исчистите главата за печатење со примена на копчињата на производот.


- 1 Внимавајте бравата за превоз да е ставена во положба отклучено .
- 2 Проверете дали некое од ламбичките покажува грешка.
- 3 Држете го притиснато копчето  во рок од три секунди.
Производот започнува да ја чисти главата за печатење, а ламбичката  започнува да светка.
- 4 Кога ламбичката  ќе престане да светка, отпечатете ја шемата за проверка на прскалките за да се утврди дека главата е чиста.
➔ „Проверка на отворите на главата за печатење“ на страница 47

Порамнување на главата за печатење

Ако забележите непорамнетост на вертикалните линии или хоризонтални ленти, можеби ќе можете да го решите проблемот користејќи ја алатката Print Head Alignment во драјверот на печатачот.

Повикајте се на соодветниот дел подолу.

Забелешка:

Не притискајте го копчето  за да го откажете печатењето додека печатите тест шема со алатката Print Head Alignment.

Користење на алатката Print Head Alignment за Windows

Следете ги чекорите дадени подолу за порамнување на главата за печатење со примена на алатката Print Head Alignment.

- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во задната касета за хартија.

Одржување на производот и софтверот

- 3 Десен клик на иконата на производот од taskbar (лентата за програми), тогаш изберете **Print Head Alignment**.
Доколку иконата на производот не се појави, погледнете во следниот дел како да додадете икона.
➔ „Од иконата за брз пристап на taskbar (лентата за програми)“ на страница 24
- 4 Следете ги упатствата на екранот за порамнување на главата на печатачот.

Примена на алатката Print Head Alignment за Mac OS X

Следете ги чекорите дадени подолу за порамнување на главата за печатење со примена на алатката Print Head Alignment.

- 1 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 2 Проверете дали имате ставено хартија со формат А4 во задната касета за хартија.
- 3 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 24
- 4 Кликнете на **Print Head Alignment** иконата.
- 5 Следете ги упатствата на екранот за порамнување на главата на печатачот.

Замена на мастилото во цевките со мастило

Ако го немате користено производот подолго време и забележувате линии или бои што недостасуваат во отпечатените материјали, може да има потреба да го замените мастилото во цевките за мастило за да го решите проблемот.

Алатката Power Ink Flushing Ви овозможува да го замените сето мастило во цевките.



Внимание:

Оваа функција користи многу мастило. Пред да ја користите функцијата, внимавајте да има доволно мастило во резервоарите. Ако нема доволно мастило, дополнете ги резервоарите.


Одржување на производот и софтверот

Забелешка:

- ❑ Функцијата влијае врз векот на траење на перничњата за мастило. Перничњата за мастило го достигнуваат својот капацитет порано кога се пушта оваа функција. Контактирајте со службата за поддршка на Epson или со овластен сервисер за да побарате замена пред крајот на работниот век. Не е дел кој може да се поправи.
- ❑ По користењето на алатката Power Ink Flushing, исклучете го производот и почекајте најмалку дванаесет часа. Користењето на функцијата го подобрува квалитетот на печатење по дванаесет часа, меѓутоа не може да се користи повторно во период од дванаесет часа од последната употреба. Ако уште не можете да го решите проблемот со сите методи наведени погоре, контактирајте со поддршката на Epson.


Користење на алатката Power Ink Flushing за Windows

Следете ги чекорите подолу за да ја користите алатката Power Ink Flushing.

- 1 Внимавајте бравата за превоз да е ставена во положба отклучено .
- 2 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 3 Влезете во драјверот на печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 23
- 4 Кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа кликнете на копчето **Power Ink Flushing**.
- 5 Следете ги упатствата на екранот.

Користење на алатката Power Ink Flushing за Mac OS X

Следете ги чекорите подолу за да ја користите алатката Power Ink Flushing.

- 1 Внимавајте бравата за превоз да е ставена во положба отклучено .
- 2 Проверете да не има прикажани предупредувања или грешки на ЛЦД-екранот.
- 3 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 24
- 4 Кликнете на иконата **Power Ink Flushing**.
- 5 Следете ги упатствата на екранот.

Сочувување на енергија

Производот влегува во режим на мирување или се исклучува автоматски ако не се извршуваат операции одредено време.

Можете да го приспособите времето пред да се примени управувањето со енергијата. Зголемувањето ќе има влијание врз енергетската ефикасност на производот. Ве молиме имајте ја предвид средината пред да направите некаква промена.

Следете ги чекорите подолу за приспособување на времето.

За Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 23
- 2 Кликнете на **Maintenance** картичката, а потоа кликнете на **Printer and Option Information** копчето.
- 3 Изберете **Off, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours** или **12 hours** како параметар на Power Off Timer и кликнете на копчето **Send**.
- 4 Изберете **3 minutes, 5 minutes, 10 minutes** или **15 minutes** како параметар на Sleep Timer и кликнете на копчето **Send**.
- 5 Притиснете го **ОК** копчето.

За Mac OS X

- 1 Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 24
- 2 Притиснете го **Printer Settings** копчето. Се појавува Printer Settings екранот.
- 3 Изберете **Off, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours** или **12 hours** како поставка за Power Off Timer.
- 4 Изберете **3 minutes, 5 minutes, 10 minutes** или **15 minutes** како параметар на Sleep Timer.
- 5 Притиснете го **Apply** копчето.

Операции за потивок печатач

Забелешка:

Оваа функција е достапна само за L1300.

Може да направите печатачот да работи тивко без да се промени квалитетот на печатење. Меѓутоа, може да се намали брзината на печатењето.

За Windows

- 1 Пристапете до поставките за печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 23
- 2 Во прозорецот **Main**, изберете **Off** или **On** како **Quiet Mode**.

За Mac OS X

- 1 Кликнете на **System Preferences (Системски преференци)** на менито Apple.
- 2 Кликнете на **Printers & Scanners (Печатачи и скенери)** (за Mac OS X 10.9), **Print & Scan (Печати и скенирај)** (за Mac OS X 10.8 или 10.7) или **Print & Fax (Печати и испрати по факс)** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), а потоа изберете го вашиот производ од полето на листата Printers (Печатачи).
- 3 Кликнете на **Options & Supplies (Опции и прибор)**, а потоа на **Driver (Двигател)**.
- 4 Изберете **Off** или **On** како Quiet Mode.

Проверка на бројот листови во влезот за хартија

Може да проверите колку листови има во влезот за хартија од драјверот за печатачот.

Кликнете на копчето **Printer and Option Information** во прозорецот Maintenance на драјверот за печатачот (за Windows) или на Epson Printer Utility 4 (за Mac OS X).

Чистење на производот

Чистење на надворешноста на производот

За да го одржувате производот да работи во најдобра состојба, детално чистете го неколку пати во текот на годината следејќи ги следниве упатства.

Одржување на производот и софтверот



Внимание:

Никогаши не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на производот. Тие хемикалии може да го оштетат производот.

Забелешка:

Затворете ги држачот за хартија и излезната фиока кога не го користите производот за да го заштитите од прав.

Чистење на внатрешноста на производот



Внимание:

Не допирајте ги деловите во производот.



Внимание:

- Внимавајте електричните делови да не ги натопувате со вода.
- Не прскајте средства за подмачкување во внатрешноста на производот.
- Несоодветни масла за подмачкување може да го оштетат механизмот. Доколку ви треба средство за подмачкување, контактирајте го вашиот добавувач или стручно лице.


1

Проверете дали некое од ламбичките покажува грешка.

2

Ставете неколку листови хартија со формат А4/Letter или поголема хартија.

3

Притиснете го копчето  за ставање или исфрлање хартија.

4

Повторете го чекорот 3 ако е потребно.

Пренесување на производот

Доколку го пренесувате некаде производот, треба да го подготвите за превоз ставајќи го во оригиналната или во кутија со слична големина.



Внимание:

- При складирање или пренесување на производот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Кога чувате или превезувате шишенце со мастило откако сте го отстраниле печатот, не навалувајте го шишенцето и не подложувајте го на удари или температурни промени. Инаку може да истече мастило дури и ако е цврсто затворено капачето на шишенцето. Внимавајте да го држите шишенцето со мастило право кога го затворите капачето и преземете мерки да спречите истекување мастило кога го превезувате шишенцето.

Одржување на производот и софтверот

- 1 Отворете го капакот на печатачот и проверете дали главата за печатење е во својата почетна позиција надесно.

Забелешка:


Ако главата за печатење не е во почетната позиција, вклучете го производот и почекајте додека главата за печатење не се помести до крајната десна позиција. Потоа исклучете го производот.

- 2 Исклучете го производот и откачете го кабелот за струја.

- 3 Откачете го кабелот за поврзување од производот.

- 4 Извадете ја сета хартија од задната касета за хартија.


- 5 Отворете го капакот на печатачот. Прицврстете ја главата за печатење со лента, како што е прикажано подолу, па затворете го капакот на печатачот.



Забелешка:


Не допирајте ги белиот плоснат кабел и цевките за мастило што се наоѓаат во производот.

- 6 Ставете ја бравата за превезување во положбата заклучено.




Одржување на производот и софтверот

- 7** Откачете го резервоарот од производот и положете го, а потоа внимавајте добро да го затворите капачето на резервоарот. Закачете го резервоарот на производот.




- 8** Ако излезната фиока и поддршката за хартија се извлечени, затворете ги. Прицврстете ги двете страни на излезната фиока и поддршката за хартија кон надворешниот дел од куќиштетот со лента, како што е прикажано на следнава илустрација.



- 9** Препакувајте го производот во кутијата користејќи ги заштитните материјали испорачани со него.



Внимание:

- Држете го производот хоризонтално за време на транспортот. Инаку може да истече мастило.
- Откако ќе го преместите, извадете ги лентата што ја прицврстува главата за печатење и капациите на резервоарите за мастило, па ставете ја бравата за превезување во положбата  отклучено. Ако забележите послабо печатење, пуштете чистење или порамнете ја главата за печатење.
- Не ставајте отворени шишенца со мастило во кутијата со производот.

Проверка и инсталација на софтверот

Проверка на софтверот инсталиран на компјутерот

За да ги користите функциите опишани во Упатство за корисникот, треба да го инсталирате следниов софтвер.

- Epson Driver and Utilities (Драјвер и алатки Epson)
- Epson Easy Photo Print (само за L1800)

Следете ги долунаведените чекори за да проверите дали софтверот е инсталиран на компјутерот.

За Windows

1 **Windows 8:** Изберете **Desktop (Работна површина)**, **Settings (Поставки)** charm (шарм) и **Control Panel (Контролна табла)**.

Windows 7 и Vista: Кликнете на копчето за старт и изберете **Control Panel (Контролна табла)**.

Windows XP: Кликнете на **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролна табла)**.

2 **Windows 8, 7 и Vista:** Кликнете на **Uninstall a program (Деинсталирај програма)** од категоријата Programs (Програми).

Windows XP: Кликнете двапати на иконата **Add or Remove Programs (Додади или отстрани програми)**.

3 Проверете на листата инсталирани програми.

За Mac OS X

1 Кликнете двапати на **Macintosh HD**.

2 Кликнете двапати на папката **Epson Software** во папката Applications (Апликации) и проверете ја содржината.

Забелешка:

- Папката Applications (Апликации) содржи софтвер што го обезбедуваат други произведувачи.
- За да проверите дали е инсталиран двигателот за печатачот, кликнете на **System Preferences (Системски преференци)** на менито Apple, апотоа кликнете на **Printers & Scanners (Печатачи и скенери)** (за Mac OS X 10.9), **Print & Scan (Печати и скенирај)** (за Mac OS X 10.8 или 10.7) или **Print & Fax (Печати и испрати по факс)** (за Mac OS X 10.6 или 10.5). Потоа најдете го својот производ во листата Printers (Печатачи).

Инсталирање на софтверот

Ставете го дискот со софтверот за печатачот испорачан со производот и изберете го софтверот што сакате да го инсталирате од Software Select (Избирање програми) екранот.

Ако користите Mac OS X или ако вашиот компјутер нема CD/DVD погон, посетете ја следнава веб-локација на Epson за да го преземете и инсталирате софтверот.

<http://support.epson.net/setupnavi/>

Деинсталација на софтверот

Можеби ќе треба да го деинсталирате и потоа преинсталирате софтверот за да решите одредени проблеми или доколку го надградувате оперативниот систем.

Погледнете ги следниве делови за информации во врска со утврдување на инсталирани апликации.

➔ „Проверка на софтверот инсталиран на компјутерот“ на страница 58

За Windows

Забелешка:

- За Windows 8, 7 и Vista, потребна Ви е сметка од администраторот и лозинка доколку се најавувате како стандарден корисник.
- За Windows XP, треба да се најавите на Computer Administrator (Компјутерски администратор) сметка.

1 Исклучете го производот.

2 Откачете го кабелот за поврзување на производот од компјутерот.

3 Направете нешто од следново.

Windows 8: Изберете **Desktop (Работна површина)**, **Settings (Поставки)** charm (шарм) и **Control Panel (Контролна табла)**.

Windows 7 и Vista: Кликнете на копчето за старт и изберете **Control Panel (Контролна табла)**.

Windows XP: Кликнете на **Start (Старт)** и изберете **Control Panel (Контролна табла)**.

4 Направете нешто од следново.

Windows 8, 7 и Vista: Кликнете на **Uninstall a program (Деинсталирај програма)** од категоријата Programs (Програми).

Windows XP: Кликнете двапати на иконата **Add or Remove Programs (Додади или отстрани програми)**.

5 Изберете го софтверот што сакате да го деинсталирате, на пример драјверот и апликацијата за вашиот производ, од прикажаната листа.

Одржување на производот и софтверот

6 Направете нешто од следново.

Windows 8 и 7: Изберете **Uninstall/Change** (Деинсталирај/Промени) или **Uninstall** (Деинсталирај).

Windows Vista: Кликнете на **Uninstall/Change** (Деинсталирај/Измени) или **Uninstall** (Деинсталирај), а потоа кликнете **Continue** (Продолжи) во прозорецот User Account Control (Контрола на сметка на корисникот).

Windows XP: Кликнете на **Change/Remove** (Измени/Отстрани) или **Remove** (Отстрани).

Забелешка:

Ако решите да го деинсталирате драјверот за печатачот на вашиот производ во чекор 5, изберете ја иконата за вашиот производ, а потоа кликнете **ОК**.

7 Кога ќе се појави прозорецот за потврдување, кликнете **Yes** (Да) или **Next** (Следно).

8 Следете ги упатствата на екранот.

Во некои случаи, може да се појави порака да го ресетирате компјутерот. Во тој случај, проверете дали е избрано **I want to restart my computer now** (Сакам да го рестартирам компјутерот веднаш) и кликнете на **Finish** (Заврши).

За Mac OS X

Забелешка:

- За да го деинсталирате софтверот треба да го преземете *Uninstaller*.
Адресата на сајтот е:
<http://www.epson.com>
Потоа, изберете го делот за поддршка на вашиот локален сајт на Epson.
- За деинсталирање апликации, мора да се најавите со досие на *Computer Administrator* (Компјутерски администратор).
Не може да деинсталирате програми ако се најавите како корисник со ограничена сметка.
- Во зависност од апликацијата, програмата за инсталирање може да биде одделена од програмата за деинсталирање.

1 Затворете ги сите апликации што работат.

2 Двоен клик на **Uninstaller** иконата на Вашиот Mac OS X хард диск.

3 Штиклирајте ги полињата за софтверот што сакате да го деинсталирате, на пример драјверот и апликацијата за печатачот, од прикажаната листа.

4 Кликнете **Uninstall**.

5 Следете ги упатствата на екранот.

Одржување на производот и софтверот

Ако не можете да го најдете софтверот што сакате да го деинсталирате во прозорецот Uninstaller, двоен клик на папката **Applications (Апликации)** на дискот на Mac OS X, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, па одвлечете ја на иконата **Trash (Ѓубре)**.





















Забелешка:

Ако го деинсталирате двигателот за печатачот, а името на производот остане во прозорецот *Printers & Scanners (Печатачи и скенери)* (за Mac OS X 10.9), *Print & Scan (Печати и скенирај)* (за Mac OS X 10.8 или 10.7) или *Print & Fax (Печати и испрати по факс)* (за Mac OS X 10.6 или 10.5), изберете го името на вашиот производ и кликнете на копчето - **Remove (Отстрани)**.





Индикатори за грешки

Може да утврдите многу вообичаени проблеми на производот со користењена ламбичките на вашиот производ. Ако производот престане да работи, а ламбичките светат или трепкаат, користете ја следнава табела за да го дијагностицирате проблемот, а потоа следете ги препорачаните корективни мерки.

● = вклучено, ○ = исклучено, ● = трепка бавно, ● = трепка брзо

Светла	Проблем и решение	
 	Хартијата е надвор	
	Нема ставено хартија.	Ставете хартија во задната касета за хартија, а потоа притиснете го копчето  . Производот продолжува да печати, а ламбичките ќе престанат да светат.
	Ставање повеќе листови	
	Ставени се повеќе од еден лист истовремено.	Правилно ставете хартија во задната касета за хартија, а потоа притиснете го копчето  . Ако хартијата остане во производот, видете „Заглавена хартија“ на страница 66 .
 	Заглавена хартија	
	Во производот се има заглавено хартија.	➔ „Заглавена хартија“ на страница 66
	Отворен капак*1	
	Кога ќе започнете со печатење, капакот на печатачот е отворен.	Затворете го капакот на печатачот. Може да го прекинете печатењето со притискање на копчето  .
      Алтернативно трепкање	Одржување	
	Перничичката за мастило им се ближи истекување на рокот на траење.*2	Контактирајте со Epson или овластен сервисер на Epson за да ги замените перничичката за мастило. Ако на перничето за мастило му нема истечено рокот на траење, може да продолжите со печатење притискајќи на копчето  . Не е дел кој може да се поправи.
     	Фатална грешка	
	Се појави непозната грешка кај производот.	Исклучете го производот. Потоа, отстранете ја заглавената хартија. ➔ „Заглавена хартија“ на страница 66 Потоа повторно вклучете го производот. Ако грешката не исчезне, контактирајте со продавачот.

Индикатори за грешки

Светла	Проблем и решение	
	Се чека да заврши почетното полнење со мастило (Не е подготвен за печатење)	
	Почетното полнење со мастило може да не е завршено.	Наполнете ги резервоарите за мастило користејќи ги сите шишенца со мастило што ги имате добиено во пакет со печатачот. Потоа, вклучете го производот и држете го притиснато копчето  во рок од 3 секунди додека ламбичката  не започне да трепка за да започне полнењето со мастило. Полнењето мастило трае околу 20 минути. Почекајте додека светилката  остане вклучена.

*1 Оваа функција е достапна само за L1300.

*2 Кај некои циклуси на печатење, во перничето за мастило може да се собере многу мало количество од вишокот мастило. За да се спречи протекување мастило од перничето, производот е програмиран да престане со печатење кога перничето ќе го достигне своето ограничување. Дали и кога ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на производот. Потребата да се замени перничето не значи дека производот ќе престане да работи според неговите спецификации. Производот ќе ве предупреди тогаш кога ќе биде потребна замена на перничето, а замената може да ја изврши само овластен сервисер на Epson. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена.

Решавање проблеми при печатење

Утврдување на проблем

Откривањето на проблеми кај производот најдобро се изведува во два чекора: проблемот најпрво се утврдува, а потоа се применуваат можни решенија додека проблемот не се реши.

Информациите потребни за утврдување и решавање на највообичаените проблеми се дадени преку електронското решавање проблеми, контролната табла или приказот на состојбата. Повикајте се на соодветниот дел подолу.

Доколку имате конкретен проблем поврзан со квалитетот на печатењето, проблем со печатење кој не е поврзан со квалитетот на печатењето или проблем со дотур на хартија или пак производот воопшто да не печати, повикајте се на соодветниот дел.

За да го решите проблемот, можеби ќе треба да ја откажете наредбата за печатење.

➔ [„Откажување на печатењето“ на страница 29](#)

Проверување на состојбата на производот

Доколку проблемот настане за време на печатење, на прозорецот за приказ на состојбата се појавува порака за грешка.

Доколку се појави порака за грешка која укажува дека истекува рокот на траење на перничеата за мастило во печатачот, јавете се на поддршката на Epson за да ги заменат. Пораката ќе се прикажува редовно додека не се заменат перничењата за мастило. Кога перничето за мастило е натопено, производот запира и потребна е поддршка на Epson за да се продолжи со печатење.


За Windows

Постојат два начина за пристапување на EPSON Status Monitor 3:

- Двоен клик на иконата за брз пристап на Windows лентата за програми. Погледнете го следниот екран за да додадете икона за брз пристап до лентата за програми:
 - ➔ [„Од иконата за брз пристап на taskbar \(лентата за програми\)“ на страница 24](#)
- Отворете го двигателот за печатачот, кликнете на табулаторот **Maintenance**, а потоа кликнете на копчето **EPSON Status Monitor 3**.

Решавање проблеми при печатење

Кога ќе го отворите EPSON Status Monitor 3, се појавува следниот прозорец:



Забелешка:

Ако не се појави EPSON Status Monitor 3 отворете го драјверот на печатачот и кликнете на картичката **Maintenance**, а потоа на копчето **Extended Settings**. Во прозорецот **Extended Settings**, итклирајте го полето **Enable EPSON Status Monitor 3**.

EPSON Status Monitor 3 ги дава следниве информации:

- Technical Support:**
Кликнете на **Technical Support** за пристап до веб-страницата за техничката поддршка на Epson.
- Print Queue:**
Може да го видите Windows Spooler со кликање на **Print Queue**.

За Mac OS X


Постапете на следниов начин за да го отворите EPSON Status Monitor.

- 1** Пристапете до Epson Printer Utility 4.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 24

Решавање проблеми при печатење

2

Кликнете на **EPSON Status Monitor** иконата. Се појавува EPSON Status Monitor.



Заглавена хартија



Внимание:






Никогаши не допирајте ги копчињата на контролната табла додека раката ви е во производот.



Внимание:

Внимавајте да не ги повлечете каблите или цевките за мастило, како и да не ги допирате другите делови во производот непотребно. Инаку може да тече мастило или може да се оштети производот.

Забелешка:

- Откажете го печатењето ако се појави таква порака на драјверот за печатачот.
- Ако ламбичките  и  трепкаат, притиснете го копчето  за да го исклучите производот, а потоа повторно да го вклучите. Ако трепкаат само ламбичките , притиснете го копчето .

Отстранување на заглавена хартија од внатрешноста на производот


1

Отворете го капакот на печатачот.

Решавање проблеми при печатење

2

Отстранете ја хартијата од внатре, вклучувајќи ги и искинатите парчиња.




Забелешка:

Не допирајте ги белиот плоснат кабел и цевките за мастило што се наоѓаат во производот.

3


Затворете го капакот на печатачот. Ако заглавената хартија остане блиску до задната касета за хартија, отстранете ја хартијата внимателно.




Решавање проблеми при печатење

4

Ако заглавената хартија остане во излезната фиока, отстранете ја хартијата внимателно.




5

Внимателно ставете хартија и притиснете го копчето  за да продолжи печатењето.

Спречување заглавување на хартија






Ако хартијата често се заглавува, проверете дали:

- Хартијата е мазна, не е извиткана или набрана.
- Користите високо квалитетна хартија.
- Страната за печатење на хартијата е свртена нагоре во задната касета со хартија.
- Листовите од купот хартија се разделени пред да бидат стават внатре.
- За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под  знакот за стрелка во граничникот. За посебните хартии Epson, внимавајте бројот листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.
➔ [„Избирање на хартија“ на страница 14](#)
- Граничникот е потпрен до левиот раб на хартијата.
- Печатачот стои на рамна, стабилна површина која насекаде се протега зад основата во сите насоки. Производот нема да работи правилно доколку е накривен.

Помош за квалитетот на печатењето

Доколку имате проблеми со квалитетот на печатење, споредете ги со илустрациите подолу. Кликнете на насловот под илустрацијата која најмногу наликува на вашиот отпечатен примерок.

Решавање проблеми при печатење

<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>Добар примерок</p>	 <p>Добар примерок</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>➔ „Хоризонтални линии“ на страница 69</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W 5008 "Regel</p> <p>➔ „Вертикални ленти или непорамнетост“ на страница 70</p>
 <p>➔ „Хоризонтални линии“ на страница 69</p>	 <p>➔ „Вертикални ленти или непорамнетост“ на страница 70</p>
 <p>➔ „Несоодветни бои или боите недостасуваат“ на страница 70</p>	 <p>➔ „Нејасен или размачкан отпечатен примерок“ на страница 71</p>

Хоризонтални линии

- Осигурајте се дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена нагоре во задната касета со хартија.
- Активирајте ја алатката Head Cleaning за чистење на затнатите прскалки за мастило.
 - ➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 48
- Ако не сте го користеле производот долго време, употребете ја алатката Power Ink Flushing од двигателот за печатачот.
 - ➔ „Замена на мастилото во цевките со мастило“ на страница 51
- Внимавајте да користите оригинални шишенца за мастило на Epson.

Решавање проблеми при печатење

- Проверете дали видот хартија избран во драјверот на печатачот одговара на видот хартија ставен во производот.
➔ „Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот“ на страница 17

Вертикални ленти или непорамнетост

- Осигурајте се дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена нагоре во задната касета со хартија.
- Активирајте ја алатката Head Cleaning за чистење на затнатите прскалки за мастило.
➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 48
- Ако не сте го користеле производот долго време, употребете ја алатката Power Ink Flushing од двигателот за печатачот.
➔ „Замена на мастилото во цевките со мастило“ на страница 51
- Активирајте ја алатката Print Head Alignment.
➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 50
- За Windows, отштиклирајте го полето **High Speed** од прозорецот More Options на драјверот за печатачот. За детали, видете онлајн помош.
За Mac OS X, изберете **Off** од High Speed Printing. За да се прикаже High Speed Printing, кликувајте на следниве менија: **System Preferences (Системски преференци)**, **Printers & Scanners (Печатачи и скенери)** (за Mac OS X 10.9) или **Print & Scan (Печати и скенирај)** (за Mac OS X 10.8 или 10.7) или **Print & Fax (Печати и испрати по факс)** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашиот производ (во Printers list box (Листа на печатачи), **Options & Supplies (Опции и прибор)**, а потоа **Driver (Двигател)**.
- Проверете дали видот хартија избран во драјверот на печатачот одговара на видот хартија ставен во производот.
➔ „Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот“ на страница 17

Несоодветни бои или боите недостасуваат

- Внимавајте почетното полнење со мастило да се заврши.
- Проверете го резервоарот за мастило. Ако резервоарот е празен, веднаш дополнете мастило и активирајте ја алатката Head Cleaning.
➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 48
- Внимавајте бравата за превоз да е во положба отклучено.
- За Windows, избришете ја поставката **Grayscale** во прозорецот Main на драјверот за печатачот. За Mac OS X, избришете ја поставката **Grayscale** во Print Settings во дијалошката рамка Print на драјверот на печатачот.
За детали, видете онлајн помош.
- Прилагодете ги поставките за бои во вашата апликација или кај поставките за драјверот на печатачот. За Windows, проверете во прозорецот More Options. За Mac OS X, проверете во дијалошката рамка Color Options на дијалошката рамка Print. За детали, видете онлајн помош.

Решавање проблеми при печатење

- Активирајте ја алатката Head Cleaning за чистење на затнатите прскалки за мастило.
➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 48
- Ако не сте го користеле производот долго време, употребете ја алатката Power Ink Flushing од двигателот за печатачот.
➔ „Замена на мастилото во цевките со мастило“ на страница 51
- Обидете се да користите оригинални шишенца мастило Epson и хартија препорачани од Epson.

Нејасен или размачкан отпечатен примерок

- Обидете се да користите оригинални шишенца мастило Epson и хартија препорачани од Epson.
- Проверете дали производот стои на рамна, стабилна површина која насекаде се протега зад основата во сите насоки. Производот нема да работи правилно доколку е накривен.
- Проверете хартијата да не е оштетена, извалкана или премногу стара.
- Осигурајте се дека хартијата е сува и дека страната за печатење (побелата или посјајната страна) од хартијата е ставена нагоре во задната касета за хартија.
- Доколку хартијата е извиткана кон страната на која се печати, измазнете ја или малку свиткајте ја во спротивна насока.
- Проверете дали видот хартија избран во драјверот на печатачот одговара на видот хартија ставен во производот.
➔ „Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот“ на страница 17
- Откако листот е отпечатен, отстранете го од излезната фиока.
- Не допирајте ја и не дозволувајте ништо да ја допре отпечатената страна на сјајно обложената хартијата. За ракување со примероците, следете ги упатствата на хартијата.
- Активирајте ја алатката Head Cleaning за чистење на затнатите прскалки за мастило.
➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 48
- Ако не сте го користеле производот долго време, употребете ја алатката Power Ink Flushing од двигателот за печатачот.
➔ „Замена на мастилото во цевките со мастило“ на страница 51
- Активирајте ја алатката Print Head Alignment.
➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 50
- Исчистете ја внатрешноста на производот ако хартијата е замачкана со мастило по печатење.
➔ „Чистење на внатрешноста на производот“ на страница 55

Разновидни проблеми со отпечатени примероци

Неточни или погрешно отпечатени букви

- Избришете ги заостанатите задачи за печатење.
 - ➔ „Откажување на печатењето“ на страница 29
- Исклучете го производот и компјутерот. Проверете дали кабелот за поврзување од производот е добро приклучен.
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
 - ➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 59
- Ако го ставите компјутерот во режим Hibernate (Хибернација) или Sleep mode (Во мирување) рачно додека компјутерот испраќа наредба за печатење, следниот пат кога ќе го вклучите компјутерот може да се отпечатат страници со погрешно поставен текст.

Неправилни маргини

- Проверете дали хартијата е правилно ставена во задната касета со хартија.
 - ➔ „Ставање хартија“ на страница 18
 - ➔ „Ставање пликови“ на страница 20
- Проверете ги поставките за маргините во вашата апликација. Проверете дали маргините се во рамките на просторот од страницата што може да печати.
 - ➔ „Простор за печатење“ на страница 78
- Проверете дали поставките за драјверот на печатачот се соодветни на големината на хартијата што ја користите.
За Windows, проверете го прозорецот Main.
За Mac OS X, проверете во дијалог-прозорецот Page Setup или дијалог-прозорецот Print.
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
 - ➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 59

Отпечатениот примерок е закосен малку

- Проверете дали хартијата е правилно ставена во задната касета со хартија.
 - ➔ „Ставање хартија“ на страница 18
 - ➔ „Ставање пликови“ на страница 20
- Ако **Draft** е избрано од Quality во Main прозорецот во драјверот за печатачот (за Windows), или **Fast Economy** е избрано од Print Quality во Print Settings (за Mac OS X), изберете друго поставување.

Превртена слика

- ❑ За Windows, отштиклирајте го полето **Mirror Image** во прозорецот More Options на драјверот на печатачот или исклучете ја поставката Mirror Image во вашата апликација.
За Mac OS X, исчистете го изборот на **Mirror Image** кај **Print Settings** во дијалог-прозорецот Print (Печатење) од двигателот на печатачот, или исклучете ја поставката Mirror Image во апликацијата.
За упатства, видете онлајн помош за вашиот драјвер за печатач или за вашата апликација.
- ❑ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 59

Печатење празни страници

- ❑ Проверете го резервоарот за мастило. Ако резервоарот е празен, веднаш пополнете мастило и активирајте ја алатката Head Cleaning (Чистење на главата).
➔ „Чистење на главата за печатење“ на страница 48
- ❑ Проверете дали поставките за драјверот на печатачот се соодветни на големината на хартијата што ја користите.
За Windows, проверете го прозорецот Main.
За Mac OS X, проверете во дијалог-прозорецот Page Setup или дијалог-прозорецот Print.
- ❑ За Windows, штиклирајте ја поставката **Skip Blank Page** кликајќи на копчето **Extended Settings** во прозорецот Maintenance на драјверот на печатачот.
За Mac OS X, изберете **On** од Skip Blank Page. За да се прикаже Skip Blank Page, кликувајте на следниве менија: **System Preferences (Системски преференци)**, **Printers & Scanners (Печатачи и скенери)** (за Mac OS X 10.9) или **Print & Scan (Печати и скенирај)** (за Mac OS X 10.8 или 10.7) или **Print & Fax (Печати и испрати по факс)** (за Mac OS X 10.6 или 10.5), вашиот производ (во Printers list box (Листа на печатачи), **Options & Supplies (Опции и прибор)**, а потоа **Driver (Двигател)**.
- ❑ Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 59

Отпечатената страна е размачкана или изгребана

- ❑ Доколку хартијата е извиткана кон страната на која се печати, измазнете ја или малку свиткајте ја во спротивна насока.
- ❑ За Windows, изберете **Thick paper and envelopes** од Extended Settings во картичката Maintenance на двигателот за печатачот.

За Mac OS X 10.5.8, изберете **On** од Thick paper and envelopes. За да се прикаже Thick Paper and Envelopes, кликувајте на следниве менија: **System Preferences (Системски преференци)**, **Printers & Scanners (Печатачи и скенери)** (за Mac OS X 10.9) или **Print & Scan (Печати и скенирај)** (за Mac OS X 10.8 или 10.7) или **Print & Fax (Печати и испрати по факс)** (за Mac OS X 10.6 или 10.5.8), вашиот производ (во Printers list box (Листа на печатачи), **Options & Supplies (Опции и прибор)**, а потоа **Driver (Двигател)**.
- ❑ Ставете и исфрлете обична хартија неколку пати.
➔ „Чистење на внатрешноста на производот“ на страница 55

Решавање проблеми при печатење

- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 59

Премногу бавно печатење

- Проверете дали видот хартија избран во драјверот на печатачот одговара на видот хартија ставен во производот.
➔ „Нагодувања на видот на хартија од драјверот на печатачот“ на страница 17
- За Windows, изберете понизок **Quality** во прозорецот Main на драјверот на печатачот. За Mac OS X, изберете понизок Print Quality во дијалошката рамка Print Settings од дијалошката рамка Print на драјверот на печатачот.
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Windows“ на страница 23
➔ „Пристап до двигателот на печатачот за Mac OS X“ на страница 24
- Затворете ги сите непотребни апликации.
- Ако печатите постојано подолго време, печатењето може да биде многу бавно. Со ова брзината на печатење се успорува и се спречува загревање или оштетување на механизмот на производот. Доколку се случи ова, може да продолжите со печатење, но препорачуваме да направите пауза и да го оставите производот вклучен триесетина минути. (Производот нема да се врати во нормална состојба ако е исклучен.) Кога ќе продолжите со печатење, производот ќе работи со нормална брзина.
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 59

Неправилан дотур на хартија

Нема дотур на хартија

Отстранете го купот хартија и проверете го следното:

- Хартијата не е извиткана или набрана.
- Хартијата не е многу стара. За повеќе информации, видете ги упатствата дадени на самата хартија.
- За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под ≡ знакот за стрелка во граничникот. За посебните хартии Epson, внимавајте бројот листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.
➔ „Избирање на хартија“ на страница 14
- Хартијата не е заглавена во производот. Доколку е, отстранете ја искината хартија.
➔ „Заглавена хартија“ на страница 66
- Ги следевте сите посебни упатства за ставање хартија дадени со неа.
- Хартијата нема дупки за поврзување.


Дотур на повеќе страници

- За обична хартија, не ставајте хартија над линијата веднаш под \cong знакот за стрелка во граничникот. За посебните хартии Epson, внимавајте бројот листови да е помал од ограничувањето одредено за хартијата.
➔ „Избирање на хартија“ на страница 14
- Внимавајте граничникот да е потпрен до левиот раб на хартијата.
- Проверете дали хартијата е извиткана или свиткана. Ако е, пред да ја ставите, израмнете ја или нежно свиткајте ја кон спротивната страна.
- Отстранете го купот хартија и проверете дали хартијата е премногу тенка.
➔ „Хартија“ на страница 77
- Извртете ги краевите од купот за да ги одделите листовите, и пак ставете ја хартијата.
- Доколку се печатат премногу примероци од датотека, проверете ги поставките Copies во двигателот на печатачот како што е прикажано, и проверете во апликацијата.
За Windows, проверете ја поставката Copies во прозорецот Main.
Mac OS X, изберете го Copies (Примероци) поставување во Print дијалогот.

Хартијата не е ставена правилно

Доколку хартијата е ставена премногу далеку во производот, производот не може правилно да врши дотур на хартија. Исклучете го производот и внимателно отстранете ја хартијата. Потоа вклучете го производот и правилно ставете ја хартијата.

Хартијата не излегува целосно или е истуткана


- Ако хартијата не се исфрла целосно, притиснете го копчето  за да се исфрли. Доколку хартијата е заглавена внатре во производот, отстранете ја повикувајќи се на следниот дел.
➔ „Заглавена хартија“ на страница 66
- Доколку хартијата е набрана кога излегува, можеби е влажна или премногу тенка. Ставете нов куп хартија.

Забелешка:

Некористенета хартија чувајте ја на суво место, во оригиналното пакување.

Производот не печати

Сите светла се исклучени

- Притиснете на  за да проверите дали е вклучен производот.
- Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- Проверете дали приклучокот работи и дали е контролиран од сиден прекинувач или релеј.

Ламбичките ќе се вклучат, а потоа ќе се исклучат.

Напонот на производот може да не одговара на јачината на струјата на приклучокот. Исклучете го производот и веднаш откачете го кабелот за струја. Потоа проверете ја етикетата на задната страна на производот.



Внимание:

Ако напонот не одговара, НЕМОЈТЕ ПОВТОРНО ДА ГО СТАВАТЕ КАБЕЛОТ ВО ПРИКЛУЧОКОТ.
Контактирајте го производителот.

Вклучено е само светлото за вклучување

- Исклучете го производот и компјутерот. Проверете дали кабелот за поврзување од производот е добро приклучен.
- Ако користите меѓусклоп USB, проверете дали кабелот ви е според стандардите за USB.
- Ако го поврзвате производот со вашиот компјутер преку USB-мрежен јазол, поврзете го производот со првиот мрежен јазол на вашиот компјутер. Ако драјверот на печатачот сè уште не е препознаен на вашиот компјутер, обидете се директно да го поврзете производот со вашиот компјутер без USB-мрежниот јазол.
- Ако го поврзвате производот со вашиот компјутер преку USB-мрежен јазол, проверете дали USB-мрежниот јазол е препознаен од вашиот компјутер.
- Доколку се обидувате да отпечатите голема слика, можеби во компјутерот нема доволно меморија. Обидете се да ја намалите резолуцијата на сликата или сликата да ја отпечатите со помала големина. Можеби ќе треба да инсталирате повеќе меморија во компјутерот.
- Корисниците на Windows може да ги избришат заостанатите неотпечатени документи во Windows Spooler.
 - ➔ „Откажување на печатењето“ на страница 29
- Деинсталирајте го драјверот на печатачот и повторно инсталирајте го.
 - ➔ „Деинсталација на софтверот“ на страница 59

Информации за производ

Барања на системот

За Windows

Систем	Интерфејс на компјутерот
Windows 8.1 (32 бита, 64 бита), Windows 8 (32 бита, 64 бита), 7 (32 бита, 64 бита), Vista (32 бита, 64 бита), XP SP1 или понова верзија (32 бита) или XP Professional x64 издание	USB

За Mac OS X

Систем	Интерфејс на компјутерот
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x	USB

Забелешка:

Системот за фајлови UNIX (UFS) за Mac OS X не е поддржан.

Технички спецификации

Забелешка:

Спецификациите може да се променат без претходно известување.

Спецификации на печатачот

Движење на хартија	Задна касета за хартија, горен дел
Капацитет	12 мм (0,5 инчи)

Хартија

Забелешка:

- Од причина што квалитетот на секој тип хартија може да биде сменет од производителот во секое време, Epson не може да го провери квалитетот на секоја хартија што не е произведена од Epson. Секогаш тестирајте примероци од хартијата што ја имате на залиха пред да набавите големи количини или да печатите многу документи.
- Хартија со слаб квалитет може да го намали квалитетот на печатењето и да предизвика кинење на хартијата или други проблеми. Доколку имате проблеми, преминете на хартија со повисок квалитет.

Информации за производ*Единечни листови:*

Големина	A3 297 × 420 мм A4 210 × 297 мм 10 × 15 см (4 × 6 инча) 13 × 18 см (5 × 7 инча) A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм B5 182 × 257 мм 9 × 13 см (3,5 × 5 инча) 13 × 20 см (5 × 8 инча) 20 × 25 см (8 × 10 инча) Големина на широчина 16:9 (102 × 181 мм) 100 × 148 мм Letter 8 1/2 × 11 инчи Legal 8 1/2 × 14 инчи
Типови на хартија	Обична хартија за мастило или специјална хартија за мастило од Epson
Дебелина (за обична хартија)	0,08 до 0,11 мм (0,003 до 0,004 инча)
Тежина (за обична хартија)	64 г/м ² (17 lb) до 90 г/м ² (24 lb)

Пликови:


Големина	Плик #10 4 1/8 × 9 1/2 инча Плик DL 110 × 220 мм Плик C4 229 × 324 мм Плик C6 114 × 162 мм
Типови на хартија	Обична хартија
Тежина	75 г/м ² (20 lb) до 90 г/м ² (24 lb)

Простор за печатење


Нагласените делови го покажуваат просторот за печатење.

Единични листови:

Информации за производ



Пликоа:



Тип на медиум	Најмали маргини	
	Единечни листови	Пликови
A	3,0 мм (0,12 инча)	3,0 мм (0,12 инча)
B	3,0 мм (0,12 инча)	5,0 мм (0,20 инча)
C	3,0 мм (0,12 инча)	20 мм (0,78 инчи)

Забелешка:

- Во зависност од типот на хартијата, кај горните и долните делови од отпечатениот примерок, квалитетот на печатење може да се намали или просторот може да биде размачкан.
- Печатењето без рабови е достапно само за L1800.

Информации за производ

Механички

Димензии	Складирање Ширина: 705 мм (27,8 инчи) Длабочина: 322 мм (12,7 инчи) Висина: 215 мм (8,5 инчи)
	Печатење* Ширина: 705 мм (27,8 инчи) Длабочина: 798 мм (31,4 инчи) Висина: 415 мм (16,3 инчи)
Тежина	L1300: Околу 12,2 кг (26,9 lb) без мастилото и кабелот за струја. L1800: Околу 12,5 кг (27,6 lb) без мастилото и кабелот за струја.

* Со излезната фиока, продолжетокот за излезната фиока и поддршката за хартија извлечена.

Електрични

L1300

		Модел 100–120 V	Модел 220–240 V
Опсег на влезен напон		90 до 132 V	198 до 264 V
Опсег на вообичаена фреквенција		50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Опсег на влезна фреквенција		49,5 до 60,5 Hz	49,5 до 60,5 Hz
Номинална струја		0,7 A	0,4 A
Потрошувачка на енергија	Печатење	Околу 19 W (ISO/IEC24712)	Околу 20 W (ISO/IEC24712)
	Режим на подготвеност	Околу 6,4 W	Околу 6,9 W
	Во мирување	Околу 1,4 W	Околу 1,6 W
	Исклучено	Околу 0,4 W	Околу 0,4 W

L1800

		Модел 100–120 V	Модел 220–240 V
Опсег на влезен напон		90 до 132 V	198 до 264 V
Опсег на вообичаена фреквенција		50 до 60 Hz	50 до 60 Hz
Опсег на влезна фреквенција		49,5 до 60,5 Hz	49,5 до 60,5 Hz
Номинална струја		0,6 A	0,3 A

Информации за производ

Потрошувачка на енергија	Печатење	Околу 15 W (ISO/IEC24712)	Околу 16 W (ISO/IEC24712)
	Режим на подготвеност	Околу 6,3 W	Околу 6,8 W
	Во мирување	Околу 2,0 W	Околу 2,2 W
	Исклучено	Околу 0,4 W	Околу 0,4 W

Забелешка:

Проверете го напонот на етикетата од задната страна на производот.

Надворешна средина

Температура	Управување: 10 до 35 °C (50 до 95 °F) Чување: -20 до 40 °C (-4 до 104 °F) 1 месец на 40 °C (104 °F)
Влажност	Управување:* 20 до 80% RH Чување:* 5 до 85% RH

* Без кондензација

Стандарди и одобренија

Европски модел:

Директива за низок напон 2006/95/EC	EN60950-1
Директива EMC 2004/108/EC	EN55022 Класа B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Интерфејс

USB — Компатибилно со спецификацијата за USB 2.0

Каде да се обратите за помош

Веб страница за техничка поддршка

Сајтот за техничка поддршка на Epson обезбедува помош за проблемите што не можат да се решат преку информациите за решавање проблеми во документацијата за производот. Доколку имате прелистувач на веб страница и може да се поврзете на Интернет, пристапете до страницата на:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Доколку ви се потребни најновите драјвери, ЧПП, прирачници или други работи што може да се преземат од Интернет, пристапете на страницата на:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Потоа, изберете дел за поддршка од веб страницата на Epson на вашиот јазик.

Контактирање со поддршката на Epson

Пред да го контактирате Epson

Доколку производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот преку информациите за решавање на проблемите во документацијата за производот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош. Доколку подолу не е наведена поддршка на Epson, контактирајте со добавувачот од каде што сте го набавиле вашиот производ.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу повеќе доколку им ги дадете следниве информации:

- Сериски број на производот
(Етикетата со серискиот број вообичаено се наоѓа на задната страна на производот.)
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот
(Кликнете на **About, Version Info** или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка и модел на вашиот компјутер
- Име и верзија на оперативниот систем на вашиот компјутер
- Имиња и верзии на софтверските апликации кои вообичаено ги користите со вашиот производ
- Број листови во влезот за хартија
➔ „Проверка на бројот листови во влезот за хартија“ на страница 54

Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата **Пан-европска гаранција** за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

Помош за корисниците во Тајван

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Глобална мрежа (<http://www.epson.com.tw>)

На располагање се спецификации за производот, драјвери за симнување и барања за производи.

Центар за помош на Epson (Телефон: +02-80242008)

Нашиот тим на Центарот за помош може телефонски да ви помогне во следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Центар за сервисирање:

Телефонски број	Број на факс	Адреса
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-2338-0879	04-2338-6639	No.209, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan (R.O.C.)
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan

Каде да се обратите за помош

Телефонски број	Број на факс	Адреса
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Помош за корисниците во Сингапур

Изворите на информации, поддршка и услуги достапни од Epson Singapore се:

Глобална мрежа (<http://www.epson.com.sg>)

Достапни се спецификации за производите, драјвери за преземање, често поставувани прашања (ЧПП), прашања за продажниот оддел и техничка поддршка преку е-пошта.

Центар за помош на Epson (телефон: (65) 6586 3111)

Нашиот тим на Центарот за помош може телефонски да ви помогне во следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Тајланд

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Глобална мрежа (<http://www.epson.co.th>)

Достапни се информации за спецификации за производ, драјвери за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), и е-пошта.

Epson Hotline (Телефон: (66) 2685-9899)

Нашиот Hotline тим може телефонски да ви помогне во следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Каде да се обратите за помош

Помош за корисниците во Виетнам

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Epson Hotline (Телефон): 84-8-823-9239

Сервисен центар: 59, Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City,
Vietnam

Помош за корисниците во Индонезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Глобална мрежа (<http://www.epson.co.id>)

- Информации за спецификациите на производот, драјвери за преземање
- Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Epson Hotline

- Барања за продажба и информации за производи
- Техничка поддршка

Телефон: (62) 21-572 4151

Факс: (62) 21-572 4357

Помош за корисниците во Хонгконг

За да добиете техничка помош како и други услуги, слободно контактирајте со Epson Hong Kong Limited.

Почетна страница на интернет

Epson Hong Kong воспостави локална страница на кинески и англиски јазик на Интернет за да им ги обезбеди следните информации на корисниците:

- Информации за производ
- Одговори на Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
- Најнови верзии на драјверите на производите на Epson

Корисниците можат да пристапат на нашата глобална веб страница на:

<http://www.epson.com.hk>

Каде да се обратите за помош

Hotline Техничка поддршка

Може да контактирате со нашиот технички персонал и на следниве телефонски броеви и броеви за факс:

Телефон: (852) 2827-8911

Факс: (852) 2827-4383

Помош за корисниците во Малезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Глобална мрежа (<http://www.epson.com.my>)

- Информации за спецификациите на производот, драјвери за преземање
- Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба, прашања преку е-пошта

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Главна канцеларија.

Телефон: 603-55-215 888

Факс: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

- Барања за продажба и информации за производ (инфо-линија)

Телефон: 603-56288222

- Барања за услуги за поправка и гаранција, употреба на производ и техничка поддршка (техничка-линија)

Телефон: 603-56288333

Помош за корисниците во Индија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Глобална мрежа (<http://www.epson.co.in>)

На располагање се спецификации за производот, драјвери за симнување и барања за производи.

Каде да се обратите за помош

Главна канцеларија на Epson во Индија — Бангалор

Телефон: 080-30515000

Факс: 30515005

Регионални канцеларии на Epson во Индија:

Локација	Телефонски број	Број на факс
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

Линија за помош

За сервис, информации за производ или да нарачатے шишенце со мастило — 18004250011 (9 – 21 ч.) — Ова е бесплатен број.

За сервис (корисници на CDMA и мобилни телефони) — 3900 1600 (9 – 18ч.) Локален STD-префикс

Помош за корисници на Филипините

За добивање техничка помош како и останати пост-продажни услуги, корисниците може да ја контактираат корпорацијата Epson Philippines на телефонските и факс броевите како и на адресата за е-пошта подолу:

Централа: (63-2) 706 2609

Факс: (63-2) 706 2665

Директна линија на Helpdesk: (63-2) 706 2625

Е-пошта: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

Глобална мрежа (<http://www.epson.com.ph>)

Каде да се обратите за помош

На располагање се информации за спецификации за производ, управувачи за симнување, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), и барања преку е-пошта.

Бесплатен телефон 1800-1069-EPSON(37766)

Нашиот Hotline тим може телефонски да ви помогне во следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Индекс**Е**

Epson	
лесно печатење на фотографии.....	30
хартија.....	14

М

Mac OS X	
пристап до поставките за производот.....	24
проверување на состојбата на производот.....	65

У

USB	
конектор.....	81

W

Windows	
пристап до поставките за производот.....	23
проверка на состојба на производ.....	64
ракување со печатење.....	64

А

Авторско право.....	2
---------------------	---

Б

Барања на системот.....	77
Безбедносни информации.....	8
Брзина	
зголемување.....	74
Брзина на печатење	
зголемување.....	74

Г

Глава за печатење	
порамнување.....	50
Глава на печатач	
проверка.....	47
чистење.....	48
Грешки	
печатење.....	64

Д

Двигател	
деинсталирање.....	59
Двостранично печатење.....	32
Делење печатач	

Windows.....	36
Документи	
печатење.....	25
Дополнување на резервоарите за мастило.....	43
Драјвер	
пристап за Mac OS X.....	24
пристап за Windows.....	23

З

Заеднички печатач	
Mac OS X.....	39

И

Изгребани отпечатени примероци.....	73
Искривување.....	70

К

Кабли на интерфејсот.....	81
Квалитет на печатење	
подобрување.....	68
Контакт со Epson.....	82
Контролна табла.....	13
Копчиња	
контролна табла.....	13

Л

Лесно печатење на фотографии.....	30
Линии.....	69, 70

М

Маргини	
проблеми.....	72
Мастило	
претпазливост.....	41
Менување на големината на страниците.....	33

Н

Набљудување на состојбата	
Mac OS X.....	65
Намалување на големината на страницата.....	33
Нејасни примероци.....	71
Неточни знаци.....	72

О

Одраз во огледало.....	73
Откажување на печатење.....	29

Индекс

Откажување печатење	
Mac OS X.....	29
Windows.....	29

П

Печатење.....	33
брз пристап.....	31
двостранично.....	32
откажување.....	29
повеќе страници на лист.....	34
прилагодено на страница.....	33
програмирање.....	31
текст.....	25
Печатење неколку страници на лист.....	34
Печатење прилагодено на страницата.....	33
Пликоа	
површина за печатење.....	79
Пликови	
ставање.....	20
Повеќе страници на лист.....	34
Помош	
Epson.....	82
Порамнување глава за печатење.....	50
Поставки за производот	
пристап за Mac OS X.....	24
пристап за Windows.....	23
тајмер за исклучување.....	53
Празни страници.....	73
Превезување на производот.....	55
Пренесување на производот.....	55
Проблем	
дотур на хартија.....	74
Проблеми	
брзина на печатење.....	74
дијагнози.....	64
заглавување хартија.....	66
изгребани отпечатени примероци.....	73
контакт со Epson.....	82
линии.....	69, 70
маргини.....	72
нејасни примероци.....	71
несоодветни бои.....	70
одраз во огледало.....	73
погрешно отпечатени знаци.....	72
празни страници.....	73
производот не печати.....	75
размачкани примероци.....	71
решавање.....	82
Проблеми со бои.....	70
Проверка на отвори	
Windows.....	47
Проверка на отворите	
Mac OS X.....	47
Проверка на отворот.....	47
Проверка на прскалките	
копчиња на производот.....	48
Производ	
делови.....	11
пренесување.....	55
проверка на состојба.....	64
чистење.....	54

Р

Размачкани примероци.....	71
Ракување со печатење	
Windows.....	64
Решенија	
печатење.....	64

С

Светла	
контролна табла.....	13
Сервис.....	82
Софтвер	
еинсталирање.....	59
Спецификации	
механички.....	80
печатач.....	77
стандарди и одобренија.....	81
хартија.....	77
Спецификации за површината за печатење.....	78
Ставање	
пликови.....	20
хартија.....	14, 18

Т

Текст	
печатење документи.....	25
Техничка поддршка.....	82
Трговски марки.....	2

Ф

Фотографија	
софтвер.....	30

Х

Хартија	
заглавувања.....	66
капацитет на ставање.....	14
област за печатење.....	78
Проблеми со дотур на.....	74
специјална хартија за Epson.....	14
спецификации.....	77
ставање.....	18
туткање.....	75
Хоризонтални линии.....	69

Ч

Чистење	
глава на печатач.....	48
Чистење на главата	
Mac OS X.....	49
Windows.....	49
копчиња на производот.....	50